



## Pećnica

Korisnički priručnik

Перна

Упатство за корисникот



FSE64320DW-FSE64320DS

**SB / MK**

285.3033.45/R.AH/30.06.2020/4-3

7757287806-7757287807

# **Molimo da prvo pročitajte ovo uputstvo!**

Poštovani korisniče,  
zahvaljujemo na izboru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način  
iskoristiti Vaš proizvod, koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom  
tehnologijom. Stoga, molimo da pročitate ovo celo korisničko uputstvo i sva prateća  
dokumenta pažljivo pre korišćenja proizvoda i čuvajte ih kao podsetnik za buduću  
upotrebu. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovo korisničko uputstvo.  
Pratite sva upozorenja i informacije iz korisničkog uputstva.

Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko drugih  
modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku.

## **Objašnjenje simbola**

U ovom korisničkom uputstvu su korišćeni sledeći simboli:



Važne informacije ili korisni saveti u vezi sa korišćenjem.



Upozorenje za situacije koje su opasne po život i imovinu.



Upozorenje za električni udar.



Upozorenje za opasnost od požara.



Upozorenje za vrele površine.



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY

**1 Važna uputstva i upozorenja  
za bezbednost i okruženje 4**

Opšta bezbednost .....	4
Sigurnost kod rada s plinom.....	5
Bezbednost električnih proizvoda .....	6
Bezbednost proizvoda .....	7
Namena .....	10
Bezbednost dece .....	10
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad .....	10
Odlaganje ambalažnog materijala .....	11

**2 Opšte informacije 12**

Pregled .....	12
Sadržaji pakovanja.....	13
Tehničke specifikacije .....	14
Tabela brzgaljki .....	15

**3 Instalacija 16**

Pre instalacije .....	16
Instalacija i povezivanje .....	18
Promena vrste plina.....	22
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad .....	24

**4 Pripreme 25**

Saveti za uštedu energije.....	25
Prva upotreba.....	25
Podešavanje vremena.....	25
Prvo čišćenje proizvoda .....	26
Prvo zagrevanje .....	26

**5 Kako koristiti ploču za  
kuvanje 27**

Opšte informacije o kuvanju.....	27
Korišćenje ploča za kuvanje.....	27

**6 Kako rukovati rernom 29**

Opšte informacije o pečenju, pečenju mesa i pečenju na roštilju .....	29
Kako koristiti električnu reru .....	30
Režimi rada .....	30
Korišćenje sata rerne.....	31
Upotreba sata kao alarma .....	34
Tabela vremena kuvanja.....	34
Kako rukovati roštiljem .....	36
Tabela vremena kuvanja za pečenje roštilja.....	37

**7 Održavanje i nega 38**

Opšte informacije .....	38
Čišćenje ploče za kuvanje.....	38
Čišćenje komandne table .....	39
Čišćenje rerne.....	39
Skidanje vrata rerne .....	40
Skidanje unutrašnjeg stakla na vratima .....	41
Zamena sijalice u rerni.....	42

**8 Otklanjanje kvarova 43**

## **1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje**

Ovaj odeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti povreda i oštećenja imovine. Neuspešno praćenje ovih uputstava će poništiti garanciju.

### **Opšta bezbednost**

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebotom uređaja i razumeju uključene opasnosti.  
Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva.

Deca koja su pod nadzorom ne smeju se igrati uređajem.

- Ako se proizvod ustupi drugoj osobi za ličnu upotrebu ili kao polovan proizvod, potrebno je takođe proslediti korisnički priručnik, etikete proizvoda i druge relevantne dokumente i delove.
- Nikada ne stavljajte uređaj na pod pokriven tepihom. Inače, umanjen protoka vazduha ispod proizvoda će uzrokovati pregrevanje električnih delova. Ovo će izazvati probleme sa Vašim proizvodom.
- Instalaciju i popravke smeju da vrše samo ovlašćeni serviseri. Proizvođač neće snositi odgovornost za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe, što takođe može poništiti garanciju. Pre instalacije, pažljivo pročitajte uputstva.
- Ne uključujte proizvod ako je u kvaru ili ima vidljivo oštećenje.

- Prekontrolišite da li su funkcionalni tasteri na proizvodu isključeni nakon svake upotrebe.

## Sigurnost kod rada s plinom

- Sve radove na plinskoj opremi i sustavima smiju vršiti samo ovlaštene kvalificirane osobe.
- Prije instalacije, pazite da su uvjeti lokalne distribucije (vrsta i talk plina) i postavke na aparatu kompatibilni.
- Ovaj uređaj ne sme se koristiti za zagrevanje tanjira ispod rešetke roštilja, vešanje peškira i kuhinjskih krpa itd. na ručici, sušenje niti u druge svrhe zagrevanja. Bit će montiran i spojen u skladu s trenutnim zakonima o instalaciji. Posebna se pažnja treba dati zahtjevima vezanim za ventilaciju; pogledajte *Pre instalacije, strana 16*.
- **PAŽNJA:** Upotreba plinskih šporeta dovodi do stvaranja toplote, vlage i proizvoda sagorevanja u prostoriji u kojoj je instaliran. Pobrinite se da kuhinja ima dobru ventilaciju, a naročito tokom korišćenja aparata: neka otvor za prirodnu ventilaciju budu otvoreni ili instalirajte

mehanički ventilacioni uređaj (mehanički aspirator). Duža intenzivna upotreba uređaja može da zahteva dodatnu ventilaciju, na primer, veći nivo mehaničke ventilacije.

- Pravilan rad plinskih uređaja i sustava se mora stalno provjeravati. Regulator, crevo i njegova stezaljka se moraju redovno proveravati i zameniti u vremenskom roku preporučenom od strane proizvođača ili kada je potrebno.
- Redovito čistite plinske plamenike. Plamen treba biti plav i gorjeti ujednačeno.
- Ovaj proizvod treba da se koristi u prostoriji u kojoj se nalazi ispravno podešen i funkcionalan senzor za ugljen monoksid. Postarajte se da senzor za ugljen monoksid radi ispravno i da se redovno održava. Senzor za ugljen monoksid treba da se instalira maksimalno 2 metra od proizvoda.
- Kod plinskih uređaja je potrebno dobro izgaranje. U slučaju nepotpunog izgaranjem može nastati ugljični monoksid (CO). Ugljik monoksid je jako toksičan

plin bez boje i mirisa koji ima smrtonosne posljedice čak i u vrlo malim dozama.

- Zatražite informacije o telefonskim brojevima za hitne slučajeve vezane za plin i sigurnosne mjere u slučaju mirisa plina od Vašeg dobavljača plina.

## Što raditi kad osjetite miris plina

- Ne koristite otvorenu vatu i ne pušite. Ne koristite električnu dugmad (npr. prekidač za svetlo, zvono za vrata itd.). Ne koristite fiksni ili mobilni telefon.
- Zatvorite sve ventile na plinskim uređajima i plinomjerima.
- Otvorite vrata i prozore.
- Provjerite nepropusnost svih cijevi i spojeva. Ako još osjetite plin, izadite iz stana.
- Upozorite susjede.
- Zovite vatrogasce. Koristite telefon izvan kuće.
- Nemojte ponovo unositi stvari dok vam se ne kaže da je bezbedno da se to uradi.

## Bezbednost električnih proizvoda

- Ako je proizvod neispravan, ne treba da se koristi dok ga

ne popravi ovlašćeni serviser. Postoji opasnost od električnog udara!

- Proizvod povezujte samo na uzemljenu utičnicu/vod sa naponom i zaštitom navedenim u „Tehničkim specifikacijama“. Uzemljenje instalacije mora da obavi kvalifikovani električar u slučaju da se proizvod koristi sa ili bez transformatora. Naša kompanija neće biti odgovorna ni za kakve probleme koji nastanu zbog korišćenja proizvoda sa neuzemljenom instalacijom u skladu sa lokalnim propisima.
- Nikada ne perite proizvod prskanjem ili sipanjem vode na njega! Postoji opasnost od električnog udara!
- Proizvod mora da bude isključen za vreme instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.
- Ako je priključni kabl za napajanje proizvoda oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.
- Aparat mora da se instalira tako da može potpuno da se

isključi sa mreže. Razdvajanje mora da bude obezbeđeno ili putem mrežnog utikača ili putem prekidača ugrađenog u fiksnu električnu instalaciju u skladu sa građevinskim propisima.

- Zadnja strana rerne se jako zagreva za vreme upotrebe. Pobrinite se da plinski/električni priključak ne dodiruje zadnju površinu, jer se može oštetiti.
- Ne prignjećujte kabl za napajanje između vrata rerne i okvira i ne vodite ga preko vrućih površina. U suprotnom može doći do topljenja izolacije kabla i do požara zbog kratkog spoja.
- Sve radove na električnoj opremi i sistemima treba da vrše samo ovlašćena kvalifikovana lica.
- U slučaju oštećenja, isključite proizvod i odvojite od električne mreže. Da biste to uradili, isključite osigurač u domaćinstvu.
- Uverite se da je jačina osigurača kompatibilna sa ovim proizvodom.



## Bezbednost proizvoda

- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi pristupačni delovi se zاغревају tokom upotrebe. Budite pažljivi da biste izbegli dodirivanje vrućih elemenata. Decu mlađu od 8 godina treba udaljiti osim u slučaju da ih neprekidno nadgledate.
- Nikad ne koristite proizvod u slučaju oslabljenog rasuđivanja ili koordinacije pod uticajem konzumiranja alkohola i/ili lekova.
- Budite pažljivi kada koristite alkoholna pića u vašem posuđu. Alkohol na visokim temperaturama isparava i može da prouzrokuje požar jer se može upaliti ako dođe u kontakt sa vrućim površinama.
- Ne stavljajte nikakav zapaljivi materijal blizu proizvoda, jer njegove stranice mogu da se zاغревају u toku upotrebe.
- Uređaj se zاغрева tokom upotrebe. Budite pažljivi da biste izbegli dodirivanje vrućih elemenata u unutrašnjosti rerne.
- Održavajte čistoću svih ventilacionih otvora.
- Ne zاغревавјте затvoreне konzerve i staklene tegle u

rerne. Pritisak koji se može stvoriti u plehu/tegli može da izazove njihovo pucanje.

- Plehove za pečenje, posuđe ili aluminijumsku foliju ne stavljajte direktno na dno rerne. Akumulirana toplota bi mogla da ošteti dno rerne.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne jer mogu izgrevati površinu, što može dovesti do razbijanja stakla
- Ne koristite paročistače za čišćenje uređaja da ne biste izazvali električni udar.
- (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

Pravilno postavljanje žičane police i pleha na žičane police  
Važno je da se žičana polica i/ili pleh pravilno postave na policu. Žičanu policu ili pleh gurnite između 2 šine i proverite stabilnost pre postavljanja jela na njih (vidi sledeću sliku).



- Ne koristite proizvod ako je staklo na prednjim vratima skinuto ili napuklo.
- Uvek koristite termootporne rukavice za rernu kada posude stavljate ili vadite iz vruće rerne.
- Postavite papir za pečenje u šerpu ili na dodatak za rernu (pleh, gril itd.) zajedno sa hranom, a zatim ubacite sve u prethodno zagrejanu rernu. Uklonite višak delova papira za pečenje koji prelazi dodatak ili šerpu da biste sprecili rizik od dodirivanja grejnih elemenata u rerni. Nikada nemojte da koristite papir za pečenje na temperaturi koja je veća od naznačene temperature za papir za pečenje. Nemojte da

stavljate papir za pečenje direktno na dno rerne.

- **UPOZORENJE:** Pobrinite se da kabl za napajanje aparata bude iskopčan ili automatski prekidač kola isključen pre zamene lampe da biste izbegli mogućnost strujnog udara.
- Ne zatvarajte gornji poklopac ako ringle ili gorionici hladni. Obrišite gornji poklopac pre otvaranja da bi se sprečilo curenje vode u zadnje i unutrašnje delove rerne.
- Uredaj ne sme da se instalira iza dekorativnih vrata da bi se izbeglo pregrevanje.
- Uredaj mora da se postavi direktno na pod. Ne sme da se postavlja na postolje ili podnožje.
- **UPOZORENJE:** Kuvanje na ringli sa zagrejanom masti ili uljem može biti opasno i dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte da gasite vatru vodom, već isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen tj., pokrijte ga poklopcem ili protivpožarnim čebetom.
- **PAŽNJA:** Proces kuvanja mora da bude pod nadzorom. Kratkotrajni proces kuvanja

mora neprekidno da bude pod nadzorom.

- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: Nemojte držati predmete na površinama za kuvanje.
- Ovaj aparat nije predviđen da se upravlja putem eksternog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljača.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo štitnike ploče za kuvanje koje je dizajnirao proizvođač aparata za kuvanje ili koje je porizvođač aparata odredio kao pogodne u uputstvu za upotrebu, ili štitnike ploče za kuvanje koje sadrži aparat. Upotreba neodgovarajućih štitnika može izazvati nezgode.

Za pouzdanost proizvoda od požara:

- Uverite se da je utikač dobro umetnut u utičnicu kako ne bi izazvao varnice.
- Ne koristite oštećen, isečen ili produžni kabl, osim originalnog kabla.
- Pobrinite se da na utičnici na koju je priključen proizvod nema ni vlage ni tečnosti.

- Pobrinite se da plinska instalacija bude dobra i da neće izazvati curenje gasa.

## Namena

- Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu.  
Komerčijalna upotreba nije dozvoljena.
- **PAŽNJA:** Ovaj aparat služi samo za kuvanje. On ne sme da se koristi za druge svrhe, na primer za grejanje prostorije."
- Ovaj proizvod ne sme se koristiti za zagrevanje tanjira ispod rešetke roštilja, vešanje peškira, kuhinjskih krpa itd. na ručici, niti u druge svrhe zagrevanja.
- Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakve štete koje su nastale kao posledica nenamenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja.
- Rerna može da se koristi za odmrzavanje, pečenje i pečenje hrane na roštilju.

## Bezbednost dece

- **UPOZORENJE:** Pristupačni delovi mogu da se zarežu za vreme upotrebe. Decu treba udaljiti.
- Materijali za pakovanje su opasni za decu. Ambalažne

materijale držite van domaćaja dece. Molimo da sve delove ambalaže odložite u otpad u skladu sa ekološkim standardima.

- Električni proizvodi i/ili proizvodi na gas su opasni za decu. Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im dozvoliti da se igraju sa proizvodom.
- Iznad uređaja ne stavljajte predmete koje bi deca mogla da dohvate.
- Kada su vrata otvorena, ne stavljajte teške predmete na njih i ne dozvolite da deca sede na njima. To može da dovede do prevrtanja i mogu da se oštete šarke vrata.

## Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

### Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE). Ovaj proizvod je proizведен od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog

otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada.

### **Usaglašenost sa RoHS direktivom:**


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske Unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

### **Odlaganje ambalažnog materijala**


- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažni materijal čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece. Ambalažni materijali za ovaj proizvod su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati. Odložite ih pravilno i sortirajte u skladu sa uputstvima za recikliranje otpada. Ne odlažite ih sa običnim kućnim otpadom.

## 2 Opšte informacije

### Pregled



- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Ploča sa gorionikom | 7 Kontrolna tabla                       |
| 2 Žičana polica       | 8 Gornji poklopac                       |
| 3 Pleh                | 9 Motor ventilatora (iza čelične ploče) |
| 4 Donja fioka         | 10 Lampa                                |
| 5 Ručka               | 11 Grejač roštilja                      |
| 6 Prednja vrata       | 12 Položaji police                      |



- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Lampica za upozorenje          | 6 Digitalni vremenski programator |
| 2 Lampica termostata             | 7 Ringla Napred desno             |
| 3 Obrtno dugme za izbor funkcije | 8 Ringla Pozadi desno             |
| 4 Brzi gorionik Pozadi levo      | 9 Obrtno dugme termostata         |
| 5 Pomoćni gorionik Napred levo   |                                   |


## Sadržaji pakovanja

**i** Isporučeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja. Sav pribor, koji je opisan u ovom korisničkom priručniku, možda neće postojati kod vašeg proizvoda.

### 1. Korisnički priručnik


### 2. Standardni pleh

Koristi se za peciva, smrznutu hranu ili pečenje velikih komada mesa.





### 3. Duboki pleh

Koristi se za peciva, velike komade mesa, veoma sočna jela i sakupljanje masnoće tokom pečenja na roštilju.



### 4. Žičani roštilj



Koristi se za pečenje i za stavljanje šerpe sa hranom koja treba da bude pečena, pržena ili kuvana na željenu policu.




### 5. Pravilno postavljanje žičane police i pleha na teleskopske police (Ova funkcija je opcionala. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)

Teleskopske police vam omogućavaju da lako postavljate i uklanjate plehove i žičanu policu.

Kada koristite pleh i žičanu policu sa teleskopskim policama uverite se da trnovi na zadnjem delu teleskopske police stoje naspram uglova žičane police i pleha.



### 6. Adapter za džezvu



Koristi se za džezve.

## Tehničke specifikacije

### OPŠTE

Spoljne dimenzije (visina/širina/dubina)	850 mm/600 mm/600 mm
Napon/frekvencija	220-240 V ~ 50/60 Hz
Ukupna potrošnja energije	5.4 kW
Tip kabla / poprečni presek	min.H05VW-FG 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kategorija plinskog proizvoda	II 2H3B/P / II 2H3+
Vrsta gasa / pritisak	NG G 20/20 mbar
Ukupna potrošnja gasa	3.9 kW
Prebacivanje na vrstu gasa / pritisak <sup>\$</sup> - opcionalno	LPG G 30/28-30 mbar Propan 31/37 mbar

### Ploča za kuvanje

#### Gorionici

Pozadi levo	<b>Brzi gorionik</b>
Dimenzije	22-24 cm
Napred levo	<b>Pomoćni gorionik</b>
Snaga	1 kW
Napred desno	<b>Ringla</b>
Dimenzije	145 mm
Snaga	1000 W
Pozadi desno	<b>Ringla</b>
Dimenzije	180 mm
Snaga	2000 W

### RERNA/ROŠTILJ

Glavna rerna	<b>Sa ventilatorom</b>
Unutrašnja lampa	15-25 W
Potrošnja roštilja	2.2 kW

\* Osnovi: Informacije na nalepnici energetskog rejtinga električnih remni navedene su u skladu sa EN 60350-1 / IEC 60350-1 standardom. Ove vrednosti su određene pod standardnim opterećenjem sa gornjim i donjim grejačem ili sa funkcijama koje uključuju ventilator (ako postoje).

Klasa energetske efikasnosti je određena u skladu sa sledećim prioritetom u zavisnosti od toga da li relevantne funkcije postoje kod proizvoda ili ne. 1- Kuvanje sa eko ventilatorom, 2- Turbo sporo kuvanje, 3- Turbo kuvanje, 4- Zagrevanje odozdo/odozgo uz pomoć ventilatora, 5-Zagrevanje odozgo i odozdo.

**i** Tehničke specifikacije se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet proizvoda.

**i** Slike koje su date u ovom uputstvu za upotrebu su samo ilustrativne i možda se neće u potpunosti poklapati sa vašim proizvodom.

**i** Vrednosti, koje su navedene na oznakama proizvoda ili u drugoj dokumentaciji koju ste dobili uz proizvod, dobijene su pod laboratorijskim uslovima u skladu sa odgovarajućim standardima. U zavisnosti od radnih uslova i uslova okruženja proizvoda, ove vrednosti se mogu razlikovati.

## Tabela brizgaljki

Položaj zone ploče za grejanje	2.9 kW Pozadi levo	1 kW Napred levo
Vrsta gasa / pritisak		
G 20/20 mbar	115	72
G 30/28-30 mbar	87	50
G 31/ 37 mbar	87	50

Brizgaljke koje nisu isporučene uz vaš proizvod možete dobiti od ovlašćenog servisa.

### 3 Instalacija

Proizvod mora da instalira kvalifikovano lice u skladu sa važećim propisima. U suprotnom, garancija neće važiti.

Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe i može da ponisti garanciju.

- i** Priprema lokacije i električne i gasne instalacije za proizvod su odgovornost kupca.


**!** Ovaj proizvod mora da se instalira u skladu sa svim lokalnim propisima za gasne i/ili električne instalacije.

**!** Pre instalacije vizuelno proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja. Ako ustanovite oštećenja, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost po vašu bezbednost.

#### Pre instalacije

Da biste osigurali da ispod aparata postoji kritičan slobodan vazdušni prostor, preporučujemo da se ovaj aparat montira na čvrstoj osnovi i da nožice ne upadaju u tepih ili neku drugu mekanu podnu oblogu.

Kuhinjski pod mora da bude u stanju da izdrži aparat plus dodatno posuđe za kuvanje i pečenje, kao i hranu.




- Može se koristiti sa ormarićima sa obe strane, ali se mora obezbediti minimalan slobodan prostor od 400mm iznad nivoa ploče za kuvanje i slobodan prostor od 65mm između šporeta i bilo kog bočnog zida, pregrade ili visokog ormarića.
- Može se koristiti i u slobodno stojećem položaju. Obezbedite minimalni razmak od 750mm iznad površine ploče za kuvanje.
- (\*) Ako se kuhinjski aspirator montira iznad šporeta, pogledajte uputstvo proizvođača aspiratora u vezi sa visinom instalacije (min. 650 mm).
- Uredaj odgovara aparatu klase 1, tj. njegova zadnja strana i jedna bočna strana može da se postavi uz zidove kuhinje, kuhinjski nameštaj ili drugi uređaj bilo koje veličine. Kuhinjski nameštaj ili uređaj sa druge strane šporeta mora da bude iste veličine ili niži.
- Svaki element kuhinskog nameštaja koji se nalazi uz aparat mora da bude otporan na toplotu (min. do 100 °C).

## Sigurnosni lanac

Ako vaš proizvod ima 2 sigurnosna lanca;

Uredaj mora da se osigura od pada korišćenjem dva sigurnosna lanca sa kojim je rerna isporučena.

Zakačite kuku (1) pomoću odgovarajućeg eksera na kuhinjski zid (6) i učvrstite sigurnosni lanac (3) na kuku preko mehanizma blokiranja (2).




- 1 Kuka za stabilizaciju
- 2 Mehanizam blokiranja
- 3 Sigurnosni lanac
- 4 Učvrstite lanac na zadnjoj strani šporeta
- 5 Zadnja strana šporeta
- 6 Kuhinjski zid

Ako vaš proizvod ima 1 sigurnosni lanac;

Uredaj mora da se osigura od pada korišćenjem jednog sigurnosnog lanca koji je isporučen sa rernom.

Pratite korake navedene na slici u nastavku da učvrstite sigurnosni lanac na svom proizvodu.



**i** Stabilizacioni lanac treba da bude što je moguće kraći da bi se sprečilo da se rerna naginje prema napred i treba da stoji dijagonalno da bi se sprečilo bočno naginjanje rerne.

Stabilizacioni lanac za šporete nije dizajniran sa mestom za pričvršćivanje konzole.

## Sobna ventilacija

Sve prostorije moraju da imaju prozor koji se otvara ili nešto slično, a u nekim prostorijama je neophodna i stalna ventilacija. Vazduh za sagorevanje se uzima iz prostorije, a izdutvi gasovi se emituju direktno u prostoriju. Dobra ventilacija ima ključnu važnost za bezbedan rad vašeg aparata.

**Prostorije sa vratima i/ili prozorima koji vode direktno ka spoljašnjem okruženju**

Na vratima i/ili prozorima koji vode direktno ka otvorenom prostoru mora da postoji otvor za ukupnu ventilaciju dimenzija koje su naznačene u tabeli ispod na osnovu ukupne snage gase na uređaju (ukupna potrošnja snage gase uređaja je prikazana u tabeli sa tehničkim specifikacijama u ovom priručniku). Ako vrata i/ili prozori ne pružaju ukupni otvor za ventilaciju koji odgovara ukupnoj potrošnji gase za

uredaj kao što je navedeno u tabeli ispod, onda definitivno mora da postoji dodatni fiksni otvor za ventilaciju u prostoriji da bi se osigurali minimalni ukupni zahtevi za ventilaciju za ukupnu potrošnju gasa za uređaj. Fiksni otvor za ventilaciju može da obuhvata otvore za postojeće cigle za provetranje, dimenzije otvora za aspiratore itd.

Ukupna potrošnja ga sa (kW)	Min. otvor za ventilaciju (cm <sup>2</sup> )
0–2	100
2–3	120
3–4	175
4–6	300
6–8	400
8–10	500
10–11,5	600
11,5–13	700
13–15,5	800
15,5–17	900
17–19	1000
19–24	1250

### Prostorije koje nemaju vrata i/ili prozore koji se mogu otvoriti i koji direktno vode ka spoljašnjem okruženju

Ako prostorija gde je uređaj montiran ne sadrži vrata i/ili prozor koji se nudi direkstan pristup otvorenom prostoru, treba koristiti druge proizvode koji definitivno pružaju fiksni ne podesivi otvor za ventilaciju koji se ne može zatvoriti i koji zadovoljava ukupne zahteve minimalnog otvora za ventilaciju za ukupnu potrošnju gasa na uređaju, kao što je navedeno u tabeli iznad.

Takođe treba poštovati odgovarajuće propise u vezi sa građevinom.

U prostoriji ili unutrašnjem prostoru koji sadrže više od jednog uređaja na gas, potrebno je obezbediti dodatnu ventilaciju pored zahteva navedenih u

tabeli iznad. Veličina dodatne površine za ventilaciju biće u skladu sa propisima za druge uređaje na gas.

Potrebno je da postoji minimalna razdaljina od 10 mm na donjoj ivici vrata koja se otvaraju ka unutrašnjem prostoru u prostoriji gde je proizvod montiran. Morate da osigurate da predmeti, kao što su tepisi i drugi prekrivači poda itd. ne utiču na zazor kada se vrata zatvore. Šporet može da se postavi u kuhinji, kuhinji sa trpezarijom ili spavaćoj-dnevnoj sobi, ali ne i u prostoriji u kojoj se nalazi kupatilo ili tuš. Šporet ne sme da se instalira u spavaćoj-dnevnoj sobi čija je površina manja od 20 m<sup>3</sup>.

Nemojte da instalirate ovaj uređaj u prostoriji ispod nivoa zemlje osim ako je bar jedan njen zid iznad nivoa zemlje.

### Instalacija i povezivanje

Uređaj se može instalirati i povezati samo u skladu sa propisanim pravilima za instalaciju.

- Uređaj moraju da nose najmanje dve osobe.
- Uređaj mora pravilno da se osigura na pod. Ne sme da se postavlja na postolje ili podnožje.

**i** Ne koristite vrata i/ili ručicu za nošenje ili pomeranje ovog proizvoda. Vrata, ručica za i šarke se mogu oštetiti.

### Električno povezivanje

Povežite proizvod sa uzemljenom utičnicom koja je zaštićena minijaturnim prekidačem odgovarajućeg kapaciteta kao što je navedeno u tabeli „Tehničke specifikacije“. Angažujte kvalifikovanog električara da obavi povezivanje sa

uzemljenom instalacijom dok koristite proizvod sa ili bez transformatora. Naša kompanija nije odgovorna ni za kakvu štetu koja će proistecći zbog korišćenja proizvoda bez uzemljene instalacije u skladu sa lokalnim propisima.

- !** Na gasnu mrežu proizvod sme da priključi samo ovlašćeno kvalifikovano lice. Garantni rok za proizvod počinje samo nakon pravilne instalacije.  
Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe.

- !** Električni kabl za napajanje ne sme da se priklešti, savije ili prigneće ili da dođe u dodir sa vrućim delovima proizvoda.  
Oštećeni kabl za napajanje mora da zameni kvalifikovani električar.  
U suprotnom, postoji opasnost od električnog udara, kratkog spoja ili požara!

Podaci o mrežnom napajaju moraju da odgovaraju podacima koji su navedeni na tipskoj pločici proizvoda. Tipska pločica se vidi kada se otvore vrata ili donji poklopac ili se nalazi na zadnjoj strani uređaja, što zavisi od tipa uređaja. Kabl za napajanje vašeg proizvoda mora da bude u skladu sa vrednostima u tabeli „Tehničke specifikacije“.

- !** Pre radova na električnoj instalaciji isključite proizvod iz struje.  
Postoji opasnost od električnog udara!


## Povezivanje kabla za napajanje

**i** Tokom povezivanja žica morate da poštujete nacionalne/lokalne propise o struji i morate da koristite odgovarajuću utičnicu i utikač za rernu. U slučaju da ograničenja napajanja uređaja premašuju nominalne vrednosti struje za utikač i utičnicu, proizvod mora da se poveže preko fiksne električne instalacije direktno bez korišćenja utikača i utičnice.



1. Ukoliko nije moguće isključiti napajanje preko svih izvoda (polova), rastavni uređaj sa najmanje 3 mm zazora kontakta (osigurači, fazni sigurnosni prekidači, kontaktori) moraju da se povežu, a svi polovi ovog rastavnog uređaja moraju da budu u blizini proizvoda (ne iznad) u skladu sa IEE smernicama. Nepridržavanje ovog uputstva može da dovede do problema u radu i poništavanja garancije za proizvod.

Preporučuje se dodatna zaštita putem FID sklopke za zaštitu od struje greške.

### Ako je kabl isporučen sa proizvodom:



\* Bakarni most



2. Za jednofazno povezivanje, žice treba povezati na sledeći način:

- Braon kabl = L (faza)

- Plavi kabl = N (nula)
- Zeleno/žuti kabl = (E)  (Uzemljenje)

## **Gasni priključak**

-  Na gasnu mrežu proizvod sme da priključi samo ovlašćeno i kvalifikovano lice. Opasnost od eksplozije ili trovanja zbog nestručne popravke! Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe.

 Pre radova na gasnoj instalaciji zatvorite dovod gasa.

Postoji opasnost od eksplozije!


- Uslovi za podešavanje gasa i vrednosti su navedeni na pločici (ili jonskoj tipskoj pločici).

 Vaš proizvod je opremljen za prirodni gas (NG).


- Instalacija za prirodni gas mora da se prikladno prilagodi pre instaliranja uređaja.
- Priklučivanje vašeg proizvoda na gas obaviće ovlašćeni servis.
- Na izlazu instalacije za priključivanje vašeg proizvoda na prirodni gas mora da postoji savitljiva cev, a produžetak ovog creva mora da se zatvori slepim zapušaćem. Slepni zapušać će se ukloniti tokom povezivanja i vaš proizvod će se povezati putem ravnog uređaja za povezivanje (rukav).
- Uverite se da je ventil za prirodni gas spreman i pristupačan.
- Ako vaš uređaj kasnije treba da koristite sa drugom vrstom gase, morate da kontaktirate ovlašćeni servis i rasipitate o potreboj proceduri za promenu.

**Ako vaš proizvod poseduje samo jedan izlaz za gas;**

- Pre povezivanja creva za gas uverite se da je izlaz za crevo za gas na zadnjoj strani proizvoda na istoj strani proizvoda kao i ventil za prirodni gas.




- Ako izlaz za crevo za gas i ventil za prirodni gas nisu na istoj strani, uverite se da crevo ne prolazi kroz vruću oblast prilikom povezivanja.



**Ako vaš proizvod poseduje dva izlaza za gas;**

- Jedan od dva izlaza je zatvoren slepim zapušaćem, a drugi plastičnim zapušaćem. Lokacije slepog zapušića i plastičnog zapušića mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.




1 Izlaz za crevo za gas


2 Slepni zapušać

3 Plastični zapušać

- Pre priključivanja gasa postarajte se da ventil za prirodni gas i izlaz za crevo za gas proizvoda za priključivanje na gas budu sa iste strane.
- Ako su ventil za prirodni gas i izlaz za crevo za gas zatvoren plastičnim zapušaćem okrenuti ka istoj strani, obavite povezivanje na gas kao što je prikazano na slici u nastavku.




- Ako su ventil za prirodni gas i izlaz za crevo za gas zatvoren slepim zapušaćem okrenuti ka istoj strani, uklonite i odložite plastični zapušać. Uklonite slepi zapušać i zatvorite izlaz za crevo za gas kada se priključivanje na gas neće obaviti novom (neupotrebljenom) zaptivnom gumicom.



- Obavite povezivanje na gas kao što je prikazano na slici u nastavku na izlazu

za crevo za gas blizu ventila za prirodni gas.



#### Rizik od požara:

Ako povezivanje ne obavite u skladu sa uputstvima navedenim u nastavku, postojaće rizik od curenja gasa i požara.

**Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za oštećenja koja su posledica toga.**

- Povezivanje na gas mora da obavi isključivo ovlašćeni serviser.
- Povezivanje proizvoda na gas mora obavezno da se obavi putem izlaza za crevo za gas u blizini ventila za prirodni gas.
- Plastični zapušać se mora odložiti, a izlaz za crevo za gas koji se neće koristiti mora da se zatvori slepim zapušaćem.
- Prilikom zatvaranja otvora za crevo za gas koji se neće koristiti sa slepim zapušaćem, morate neizostavno da upotrebite novu i neupotrebljenu zaptivnu gumicu.

**⚠️** Savitljivi crevo za gas mora da se poveže tako da ne dolazi u dodir sa pokretnim delovima koji ga okružuju i da ne bude zaglavljen kada se pokretni delovi kreću. (npr. fioke). Pored toga, ne treba da se postavlja na mestima gde može da bude prgnjećeno.

**⚠** Crevo za gas ne sme da se priklešti, savije ili prigneći ili da dođe u dodir sa vrućim delovima proizvoda.

Postoji opasnost od eksplozije zbog oštećenog creva za gas.

## Provera curenja gasa kod priključka

- Uverite se da je sva dugmad na uređaju isključena. Pazite da je dovod gasa otvoren. Pripremite sapunicu i nanesite je na ivicu priključka creva za kontrolu curenja gasa.
- Nasapunjani deo će se peniti ako postoji curenje gasa. U tom slučaju još jednom proverite povezivanje gasa.
- **Ako vaš proizvod ima dva izlaza za crevo za gas,** uverite se da je neiskorišćeni izlaz za gas zatvoren slepim zapušaćem. Pripremite sapunicu i nanesite je na ivicu priključka creva za proveru curenja gasa. Nasapunjani deo će se peniti ako postoji curenje gasa. U tom slučaju još jednom proverite povezivanje gasa slepim zapušaćem.
- Umesto sapunice, možete da upotrebite komercijalno dostupne sprejove za proveru curenja gasa.

**i** Nikada ne koristite šibicu ili upaljač da biste izvršili proveru curenja gasa.

- Gurnite uređaj prema kuhinjskom zidu.
- **Podešavanje nožica reme**

Vibracije tokom upotrebe mogu izazvati pomeranje posuda. Ova opasna situacija se može izbeći ako je uređaj nивелisan i stabilan.

Radi vaše bezbednosti, proverite da li je uređaj nivелisan podešavanjem četiri nožica na dnu okretanjem na levo ili desno da biste ujednačili nivo sa radnom površinom.

## Finalna provera

1. Ponovo priključite uređaj na napajanje.
2. Proverite sve električne funkcije.
3. Otvorite snabdevanje gasom.
4. Proverite gasne instalacije na sigurnost i čvrstoću armatura.
5. Upalite gorionike i proverite izgled plamena.

**i** Plamen mora da bude plave boje i da ima pravilan oblik. Ako je plamen žućkast, proverite siguran položaj poklopca gorionika ili očistite gorionik.

## Promena vrste plina

**⚠** Pre radova na gasnoj instalaciji zatvorite dovod gasa.  
Postoji opasnost od eksplozije!

Da biste promenili vrstu plina vašeg uređaja, promenite sve brizgaljke i izvršite podešenja plamena za sve ventile u položaju redukovanih protoka.


## Zamena brizgaljke za gorionike

1. Skinite poklopac gorionika i telo gorionika.
2. Odvrtite brizgaljke okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
3. Namestite nove brizgaljke.
4. Kod svih priključaka proverite sigurnost i čvrstoću armatura.

**i** Pozicija novih brizgaljki se može naći na njihovom pakovanju ili se može potražiti u *Tabela brizgaljki, strana 15* tabeli brizgaljki.

**i** ((Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.))

Na nekim pločama za kuhanje brizgaljka je prekrivena metalnim delom. Ovaj metalni poklopac se mora ukloniti radi zamene brizgaljke.



- 1 Uredaj za kontrolu plamena (zavisi od modela)  
2 Svećica  
3 Brzgaljka  
4 Gorionik


**i** Osim u specijalnim uslovima, ne pokušavajte da uklonite slavine plinskog gorionika. Ako slavine treba da se promene, pozovite ovlašćeni servis.

### Podešenje redukovanih protoka plina za slavine ploče za kuvanje


1. Upalite gorionik koji treba da se podeši i okrenite dugme na niži položaj
2. Skinite dugme sa slavine za plin.
3. Koristite odvijač odgovarajuće veličine da biste putem zavrtnja za podešavanje prilagodili brzinu protoka. Za LPG (butan - propan) okrećite zavrtanj u smeru kazaljke na satu. Za prirodni gas treba jednom da okrenete zavrtanj **u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu**.  
» Normalna dužina pravog plamena u redukovanim položajima treba da bude 6-7 mm.
4. Ako je plamen duži od željene pozicije, okrećite zavrtanj u smeru kretanja kazaljke na satu. Ako je kraći, okrećite suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
5. Za završnu kontrolu, gorionik dovedite i u položaj visokog plamena i u položaj

redukovanih plamena i proverite da li se plamen pali ili gasi.

U zavisnosti od tipa slavine za gas koja se koristi kod vašeg uređaja, položaj zavrtinja za podešavanje može biti različit.



- 1 Zavrtanj za podešavanje brzine protoka



- 1 Zavrtanj za podešavanje brzine protoka

**i** Ako se menja vrsta plina za uređaj, onda i tipska pločica koja pokazuje tip gasa takođe mora da se promeni.



### Provera curenja na injektorima

- Pre nego izvršite konverziju na proizvod, proverite da su sve kontrolne tipke okrenute u položaj za isključivanje. Nakon ispravne konverzije injektora, za svaki injektor treba proveriti da li curi plin.
1. Proverite da li je dovod plina za proizvod uključen, a pri tom i dalje držite sve kontrolne tipke u položaju za isključivanje.

2. Svaka rupa injektora blokira se pritiskom prsta razumnom snagom kako bi se zaustavilo curenje plina kada se uključi odgovarajuća kontrolna tipka i zadrži u pritisnutom položaju da bi plin mogao da dospije do injektora.

3. Nanesite pripremljenu vodu sa sapunom malom četkom na priključak injektora, ukoliko dođe do curenja plina na priključku injektora voda sa sapunom će početi da penuša. U tom slučaju zategnite injektor razumnom snagom i ponovite postupak u koraku 3. još jednom.

4. Ako i dalje ima pene, morate odmah isključiti napajanje proizvoda plinom i pozvati ovlašćenog servisera ili licencirano tehničko lice. Ne koristite proizvod sve dok ovlašćeni servis nije intervenisao na proizvodu.



## Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

- Sačuvajte originalnu ambalažnu kutiju ovog proizvoda i transportujte proizvod u njoj. Pratite uputstva na kutiji. Ako nemate originalnu ambalažnu kutiju, proizvod upakujte u foliju za pakovanje sa vazdušnim mehurićima ili deblji karton i dobro zalepite.
  - Da biste sprečili da rešetka za roštijl i pleh u rerni oštete vrata rerne, postavite komad kartona na unutrašnju stranu vrata rerne prema položaju plehova. Vrata rerne zalepite trakom za bočne stranice.
  - Osigurajte poklopce i držače posuda pomoću samolepljive trake.
  - Ne koristite vrata ili ručicu za podizanje ili pomeranje ovog proizvoda.
- i** Ne stavljamte nikakve predmete na proizvod i premeštajte ga u uspravnom položaju.
- i** Proverite opšti izgled svog proizvoda da biste pronašli eventualna oštećenja koja su mogla nastati za vreme transporta.

## 4 Pripreme

### Saveti za uštedu energije

Sledeće informacije će vam pomoći da vaš uređaj koristite na ekološki način i štedite energiju:

- U rerni koristite emajlirane poklopce ili poklopce tamne boje jer će prenos toplote biti bolji.
- Dok kuvate jela, obavite predzagrevanje ako se to savetuje u korisničkom uputstvu ili receptu.
- U toku pečenja ne otvarajte često vrata rerne.
- Kad god je moguće, kuvajte više jela u rerni istovremeno. Možete da kuvate dva jela u dve šerpe koje se mogu staviti na žičanu rešetku za roštilj.
- Kuvajte više jela jedno za drugim. Jer će rerna već biti zagrejana.
- Možete da uštedite energiju tako što ćete električnu rernu isključiti nekoliko minuta pre kraja vremena kuvanja. Ne otvarajte vrata rerne.
- Odmrznite smrznuta jela pre pečenja.
- Za kuvanje koristite šerpe i tiganje sa poklopcom. Ako se ne stavi poklopac, potrošnja energije može biti 4 puta veća.
- Izaberite gorionik koji odgovara veličini dna šerpe koja će biti korišćena. Uvek birajte pravilnu veličinu šerpe za svoje jelo. Veće šerpe zahtevaju više energije.
- Koristite šerpe sa ravnim dnom kada kuvate na električnim ringlama. Šerpe sa debelim dnem obezbeđuju bolju toplotnu provodonost. Možete da uštedite do 1/3 energije.
- Posude i šerpe moraju da odgovaraju ringlama. Dno posuda ili šerpe ne sme biti manje od ringle.
- Održavajte čistoću ringli i dna šerpi. Nečistoće će smanjiti provođenje toplote između ringle i dna šerpe.

- U slučaju dužeg kuvanja, isključite ringlu 5 ili 10 minuta pre završetka vremena kuvanja. Možete da uštedite do 20% energije korišćenjem preostale toplote.

### Prva upotreba


#### Podešavanje vremena

- i** Odgovarajući simboli trepcu na ekrani za vreme podešavanja.

Pritisnite tastere **+/-** da biste podešili vreme nakon što je rerna uključena prvi put.

- i** Za modele sa upravljanjem na dodir najpre dodirnite **≡**, a zatim koristite **+/-** da biste podešili vreme u toku dana.

Potvrdite postavku tako što ćete dodirnuti simbol **⌚** i sačekati 4 sekunde bez dodirivanja tipki da potvrdite.



- 1 Taster za podešavanje
- 2 Simbol blokade tastera
- 3 Simbol sata
- 4 Simbol jačine zvuka alarma (Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)
- 5 Simbol Eko režima
- 6 Taster plus
- 7 Taster minus
- 8 Simbol vremenskog indikatora
- 9 Simbol alarma
- 10 Simbol za kraj vremena kuvanja
- 11 Simbol vremena kuvanja

**i** Ako početno vreme nije podešeno, sat će se pokrenuti od 12:00 a simbol ☰ će biti prikazan. Ovaj simbol nestaje kada se tačno vreme podesi.

**i** Podešavanje tačnog vremena se poništava u slučaju nestanka struje. Ono se mora ponovo podesiti.

### Prvo čišćenje proizvoda

**i** Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se ošteći površina.  
Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštре predmete tokom čišćenja.

- 1.Uklonite sve ambalažne materijale.
- 2.Obrisite površine proizvoda vlažnom krpom ili sunđerom i osušite ga krpom.

### Prvo zagrevanje

Uključite proizvod da bi se zagrejao i ostavite ga tako oko 30 minuta, a zatim ga isključite. Tako će da sagore bilo kakvi ostaci ili slojevi iz proizvodnje.

**!** Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!  
Uredaj može da bude vruć za vreme upotrebe. Nikada ne dodirujte vruće gorionike, unutrašnje delove rerne, grejače itd. Udaljite decu.  
Uvek koristite termootporne rukavice za rernu kada posude stavljate ili vadite iz vruće rerne.

### Električna rerna

- 1.Izvadite sve plehove za pečenje i žičanu rešetku roštilja iz rerne.
- 2.Zatvorite vrata rerne.
- 3.Izaberite statičan položaj.
- 4.Izaberite najveću jačinu za roštilj; pogledajte *Kako koristiti električnu rernu, strana 30*.
- 5.Uključite na oko 30 minuta.
- 6.Isključite rernu; pogledajte *Kako koristiti električnu rernu, strana 30*

### Rerna za roštilj

- 1.Izvadite sve plehove za pečenje i žičanu rešetku roštilja iz rerne.
- 2.Zatvorite vrata rerne.
- 3.Izaberite najveću jačinu za roštilj; pogledajte *Kako rukovati roštiljem, strana 36*.
- 4.Uključite na oko 15 minuta.
- 5.Isključite roštilj; pogledajte *Kako rukovati roštiljem, strana 36*

### Ringla

1.Pre prve upotrebe moraju da se sagore svi ostaci iz proizvodnje ili zaštitni slojevi. Uključite ringlu na srednju temperaturu oko 8 minuta bez stavljanja posude na nju. Nijedna šerpa ili posuda ne treba da se stavlja na ringlu tokom ove procedure.

**i** Tokom prvog uključivanja se par sati može javiti dim i osetiti neobičan miris. To je potpuno normalno. Pobrinite se da soba ima dobru ventilaciju radi uklanjanja dima i neobičnog mirisa. Izbegavajte direktno udisanje dima i mirisa koji se osećaju.

## 5 Kako koristiti ploču za kuvanje

### Opšte informacije o kuvanju



Nikad punite posudu uljem više od jedne trećine. Ne ostavljajte ploču za kuvanje bez nadzora kada zagrevate ulje. Pregrejano ulje predstavlja opasnost od požara. **Nikada ne pokušavajte da eventualnu vatru gasite vodom!** Ako se ulje zapali, pokrijte ga protivpožarnim čebetom ili vlažnom krpom. Isključite ploču za kuvanje, ako se to može bezbedno uraditi i pozovite vatrogasce.

- Pre prženja hrane, uvek je dobro osušite i pažljivo spustite u vrelo ulje. Postarajte se da namirnice budu potpuno odmrznute pre prženja.
- Ne poklapajte posudu koju koristite kada zagrevate ulje.
- Postavite lonce i šerpe na način da njihove ručice ne budu iznad ploče za kuvanje kako biste sprečili njihovo zagrevanje. Ne stavlјajte na ploču za kuvanje nestabilne posude ili one koje se mogu lako prevrnuti.
- Ne stavlјajte prazne posude i šerpe na zone za kuvanje koje su uključene. Mogu da se oštete.
- Rad zone za kuvanje bez posude ili šerpe na njoj izazvaće oštećenje uređaja. Isključite zone za kuvanje nakon što je kuvanje završeno.
- Kako površina uređaja može biti vruća, ne stavlјajte na nju plastične ili aluminijumske posude. Takve posude ne bi trebalo koristiti ni za držanje hrane.
- Koristite samo šerpe ili posude sa ravnim dnom.


- U šerpe i lonce stavlјajte odgovarajuću količinu hrane. Tako ćete sprečiti nepotrebno čišćenje zbog prelivanja. Ne stavlјajte poklopce za šerpe i lonce na zone za kuvanje.

Postavite šerpe na način da budu u centru zone za kuvanje. Kada želite da premestite šerpu na drugu zonu za kuvanje, podignite je i stavite na zonu za kuvanje koju želite umesto da je povlačite po površini.

### Kuvanje na plin

- Veličina posude mora odgovarati veličini plamena i obrmuto. Podesite plamen tako da ne prelazi dno šerpe, a šerpu stavite na sredinu držača za šerpe.

### Korišćenje ploča za kuvanje



- 1 Brzi gorionik 22-24 cm
- 2 Pomoćni gorionik 12-18 cm
- 3 Ringla 14-16 cm
- 4 Ringla 18-20 cm je lista preporučenih prečnika šerpi koje mogu da se koriste na odgovarajućim ringlama.



Nemojte da koristite tiganje za pripremu hrane koji imaju veće dimenzijske granice. Korišćenje većih tiganja dovodi do rizika od trovanja ugljen monoksidom, pregrevanja susednih površina u kontrolnih dugmadi. Korišćenje manjih tiganja dovodi do rizika od opekovitina izazvanih plamenom.

Veliki simbol vatre odgovara najvećoj jačini kuvanja, mali simbol vatre odgovara najmanjoj jačini kuvanja. U položaju "isključeno" (gore), nema snabdevanja gorionika plinom.


### **Paljenje plinskih gorionika**

1. Držite dugme za gorionik pritisnutim.
2. Okrenite ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu do velikog simbola vatre.
- » Gas se pali varnicom za paljenje.
3. Podesite željenu jačinu kuvanja.

### **Isključivanje plinskih gorionika**

Okrenite dugme za održavanje toploće na položaj "isključeno" (gore).

### **Sigurnosni sistem za isključivanje gasa (kod modela sa termičkom komponentom)**



1. Sigurnosni sistem za isključivanje gasa

Kao zaštitna mera od eksplozije usled prelivanja tečnosti preko gorionika, oslobođa se sigurnosni mehanizam i isključuje dovod gase.

- Za paljenje pritisnite dugme i okrenite ga u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
- Nakon paljenja gase, držite dugme pritisnutim još 3-5 sekundi da biste aktivirali sigurnosni sistem.

- Ako se gas ne upali nakon što ste pritisnuli i pustili dugme, ponovite istu proceduru držeći dugme pritisnutim 15 sekundi.

**!** Pustite dugme ako se gorionik ne upali u roku od 15 sekundi. Sačekajte najmanje 1 minut pre nego što pokušate ponovo. Postoji opasnost od akumulacije gasa i eksplozije!

### **Upotreba ringli**

Dugmad za ploču za kuvanje mogu se okretati u oba smera na način koji omogućava kontrolu temperature u koracima.

**i** Ako je ploča za kuvanje opremljena funkcijom pojačavača, odgovarajuća ringla biće označena crvenom tačkom.

### **Zaštita od pregrevanja**

Ringle koje imaju snagu veću od 1000 W opremljene su zaštitom od pregrevanja. Zaštita od pregrevanja smanjuje snagu ringle u sledećim slučajevima:

- Na ringli nema posude ili šerpe.
- Na ringli je prazna posuda ili šerpa.
- Dno posude ili šerpe nije ravno.

### **Uključivanje ringli**

Koristite dugmad za ringle za rad ringli. Pomerajte dugmad za ringle do odgovarajuće jačine da biste postigli željenu jačinu kuvanja.

Jačina kuvanja	1	2 – 3	4 – 6
	zagrevanje	dinstanje, klijanje	kuvanje, prženje, kuvanje

### **Isključivanje ringli**

Okrenite dugme za ringlu u položaj "ISKLJUČENO" (gore).

## 6 Kako rukovati rernom

### Opšte informacije o pečenju, pečenju mesa i pečenju na roštilju

**!** Vruće površine mogu da prouzrokuju opekom!

Uredaj može da bude vruć za vreme upotrebe. Nikada ne dodirujte vruće gorionike, unutrašnje delove rerne, grejače itd. Udaljite decu.

Uvek koristite termootporne rukavice za rernu kada posude stavljate ili vadite iz vruće rerne.

**!** Vodite računa kada otvarate vrata rerne, jer može da izade para.

Para koja izlazi može da opeče vaše ruke, lice i/ili oči.

#### Saveti za pečenje

- Koristite odgovarajuće metalne tepsi ili aluminijumske posude ili termootporne silikonske kalupe.
- Prostor na polici iskoristite što je moguće bolje.
- Stavite kalup za pečenje na sredinu police.
- Izaberite pravilan položaj police pre nego što uključite rernu ili roštilj. Ne menjajte položaj police dok je rerna vruća.
- Vrata rerne držite zatvorena.

#### Saveti za pečenje mesa

- Prelivanje celog pileteta, čurke i velikih komada mesa sa prelivima kao što su sok od limuna i crni biber pre kuvanja će povećati efikasnost kuvanja.
- Pečenje mesa sa kostima traje 15 do 30 minuta duže u poređenju sa pečenjem iste količine mesa bez kostiju.

- Svaki centimetar debljine mesa zahteva približno 4 do 5 minuta kuvanja.
- Pustite da meso ostane u rerni oko 10 minuta po završetku vremena kuvanja (cooking time). Sokovi se bolje raspodeljuju po celom pečenju i ne ističu kada se meso seče.
- Riba se može staviti na srednju ili donju policu u termootpornu posudu.

#### Saveti za pečenje na roštilju


Ako se meso, riba i piletina peku na roštilju, oni brzo dobijaju braonkastu boju, imaju lepu koricu i ne suše se. Ravni komadi, ražnjići i kobasicice su naročito pogodni za pečenje na roštilju, kao i povrće sa visokim sadržajem vode kao što su paradajz i crni luk.

- Raspoređite komade koje treba peći na žičanoj rešetki roštilja ili u plehu za pečenje sa rešetkom za roštilj tako da oni ne prelaze veličinu grejača.
- Namestite žičanu policu ili pleh za pečenje sa rešetkom za roštilj na odgovarajućem nivou u rerni. Ako pečete na žičanoj polici, namestite pleh za pečenje na donjoj polici radi sakupljanja masnoće. Dimenzija pleha za pečenje koji treba namestiti mora da omogući pokrivanje celokupne oblasti pečenja. Ovaj pleh se možda ne isporučuje uz proizvod. U pleh za pečenje dodajte malo vode radi lakšeg čišćenja.




HRANA KOJA Nije podesna za pečenje na roštilju može da prouzrokuje požar. Za pečenje na roštilju koristite samo hranu koja je prikladna za intenzivnu toplotu roštilja.

Ne stavlajte hrana u zadnji deo rešetke za roštilj. To je najtoplijia oblast, pa bi masna hrana mogla da se upali.



## Kako koristiti električnu rernu

### Izbor temperature i način rada



- 1 Obrtno dugme za izbor funkcije
  - 2 Obrtno dugme termostata
1. Podesite dugme za izbor funkcije na željeni režim rada.
2. Podesite dugme za temperaturu na željenu temperaturu.
- » Rerna se zagreva na podešenu temperaturu i održava je. Za vreme zagrevanja, kontrolna lamica za temperaturu je uključena.

### Isključivanje električne rerne

Okrenite dugme za izbor funkcije i dugme termostata u položaj „isključeno“ (gore). Važno je da se rešetka za roštilj pravilno postavi na žičanu policu. Rešetka za roštilj mora biti ubaćena između žičanih polica kao što je prikazano na slici.

Ne dozvolite da se rešetka za roštilj oslanja na zadnji zid rerne. Namestite rešetku za roštilj na prednji deo police i uglavite je uz pomoć vrata kako bi se postigla veća efikasnost pečenja na roštilju.

(Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

### Režimi rada

Redosled radnih režima je prikazan tamo gde bi mogao da odstupa od konfiguracije vašeg proizvoda.

#### Gornji i donji grejač



Gornji i donji grejač su uključeni. Jelo se istovremeno zagревa i od vrha i od dna. Na primer, pogodno je za torte, peciva, ili kolače i musaku u kalupima za pečenje. Kuvajte samo sa jednim plehom.

#### Donji grejač



Uključen je samo donji grejač. Pogodan je za picu i da naknadno zapečete jelo odozdo.



Ova funkcija se mora koristiti i za lako čišćenje parom.

#### Donji/gornji grejač sa ventilatorom



Gornji grejač, donji grejač i ventilator (u zadnjem zidu) su uključeni. Pomoću ventilatora se vruć vazduh ravnomerno i brzo distribuira po celoj rerni. Kuvajte samo sa jednim plehom.


### Full grill (Veliki roštilj)



Uključen je veliki roštilj ispod gornjeg dela rerne. To je pogodno za pečenje velikog komada mesa na roštilju.

- Da biste ispekli roštilj, stavite velike ili srednje porcije na odgovarajući policu ispod grejača za roštilj.
- Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja.

### Korišćenje sata rerne



- 1 Taster za podešavanje
- 2 Simbol blokade tastera
- 3 Simbol sata
- 4 Simbol jačine zvuka alarma (Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)
- 5 Simbol Eko režima
- 6 Taster plus
- 7 Taster minus
- 8 Simbol vremenskog indikatora
- 9 Simbol alarma
- 10 Simbol za kraj vremena kuvanja
- 11 Simbol vremena kuvanja
- 12 Taster za program

### Grill+Fan (Roštilj+Ventilator)



Efekat roštilja nije tako jak kao za Full Grill (Veliki roštilj)

- Da biste ispekli roštilj, stavite male ili srednje porcije na odgovarajući policu ispod grejača za roštilj.
- Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja.

### Pojačavač



Ova funkcija se koristi za brzo zagrevanje reme; nije pogodna za kuvanje jela.

- Izaberite željenu temperaturu nakon izbora ove funkcije. Lampica temperature se pali i rerna se zagreva.
- Lampica se gasi nakon završetka procesa zagrevanja. Sada izaberite željenu funkciju za kuvanje jela.

**i** Maksimalno vreme koje se može podešiti za kraj kuvanja je 5 sati 59 minuta.

Program se poništava u slučaju nestanka struje. Morate reprogramirati rernu.

**i** Odgovarajući simboli trepaju na ekranu za vreme podešavanja. Morate malo da sačekate da postavke postanu važeće.

**i** Ako nijedno podešavanje kuvanja nije izvršeno, tačno vreme se ne može podešiti.

**i** Preostalo vreme kuvanja će biti prikazano ako je vreme kuvanja podešeno kada kuvanje počne.

## **Kuvanje pomoću podešavanja vremena kuvanja;**

Možete da podesite rernu tako da se isključi na kraju zadatog vremena podešavanjem vremena kuvanja na vremenskom programatoru.

- 1.Izaberite funkciju za kuvanje.
  - 2.Dodirnite  dok se simbol  ne pojavi na ekranu vremena kuvanja.
  - 3.Podesite vreme kuvanja koristeći tastere  / .
- » » Nakon podešavanja vremena kuvanja, simbol  i indikator vremena će se trajno pojaviti na ekranu.
- 4.Stavite jelo u rernu i podesite temperaturu pomoću potenciometra za temperaturu. Kuvanje će početi.

» Vreme kuvanja počinje sa odbrojavanjem na ekranu kada kuvanje počne i kada su svi delovi indikatora vremena uključeni. Podešeno vreme kuvanja je podeljeno na 4 jednakih dela i kada se vreme svakog dela završi, simbol tog dela se isključuje. Na taj način možete jednostavno da razumete odnos preostalog vremena kuvanja u odnosu na ukupno vreme kuvanja.

## **Podešavanje kraja vremena kuvanja na kasnije vreme:**

Nakon podešavanja vremena kuvanja na vremenskom programatoru, kraj vremena kuvanja možete podesiti kasnije.

- 1.Izaberite funkciju za kuvanje.
  - 2.Dodirnite  dok se simbol  ne pojavi na ekranu vremena kuvanja.
  - 3.Podesite vreme kuvanja koristeći tastere  / .
- » » Kada se podesi vreme kuvanja, simbol  će se trajno pojaviti na ekranu.

- 4.Dodirnite  dok se simbol  ne pojavi na ekranu za kraj vremena kuvanja.
- 5.Pritisnite tastere  /  da biste podešili kraj vremena kuvanja.  
» Nakon podešavanja vremena kuvanja, simbol  plus simbol  i indikator vremena će se trajno pojaviti na ekranu. Kada kuvanje počne, simbol  će nestati.
- 6.Stavite jelo u rernu i podesite temperaturu pomoću potenciometra za temperaturu Kuvanje će početi.  
» **Oven timer (Vremenski programator rerne) proračunava vreme početka kuvanja na osnovu vremena kraja kuvanja koje ste podesili.** Izabrani režim rada se aktivira kad dođe vreme za početak kuvanja i rerna je zagrejana do podešene temperature. Ta temperatura se održava do kraja vremena kuvanja.  
» Vreme kuvanja počinje sa odbrojavanjem na ekranu kada kuvanje počne i kada su svi delovi indikatora vremena uključeni. Podešeno vreme kuvanja je podeljeno na 4 jednakih dela i kada se vreme svakog dela završi, simbol tog dela se isključuje. Na taj način možete jednostavno da razumete odnos preostalog vremena kuvanja u odnosu na ukupno vreme kuvanja.
- 7.Kad se proces kuvanja završi, na ekranu se pojavljuje "End" i oglaćava se alarm.
- 8.Zvučno upozorenje se oglaćava na 2 minute. Da prekinete zvučno upozorenje, samo pritisnite bilo koju tipku. Zvučno upozorenje će se prekinuti i pokazaće se trenutno vreme.

- i** Ako pritisnete bilo koji taster na kraju zvučnog upozorenja, rerna će ponovo početi da radi.  
Okrenite dugme za temperaturu i funkciju u položaj "0" (isključeno) da biste isključili rernu u cilju sprečavanja ponovnog uključivanja rerne na kraju upozorenja.

### Aktiviranje zaključavanja tipke

Aktiviranjem funkcije zaključavanja tipke možete sprečiti da neko dira rernu.

- 1.Dodirnite :≡ dok se simbol ☰ ne pojavi na ekranu.  
» „END“ će se pojaviti na ekranu.
- 2.Pritisnite + da aktivirate zaključavanje tipke.  
» Kad je zaključavanje tipke aktivirano, "On" se pojavljuje na ekranu i simbol ☰ ostaje da svetli.

**i** Tipke rerne ne funkcionišu kad je aktivirano zaključavanje tipke.  
Zaključavanje tipke se neće otkazati u slučaju da nestane električne energije.

### Da deaktivirate zaključavanje tipke

- 1.Dodirnite :≡ dok se simbol ☰ ne pojavi na ekranu.  
» "On" će se pojaviti na ekranu.
- 2.Isključite zaključavanje tipke pritiskom na tipku -.  
» "END" je prikazano kada se isključi funkcija ključa.

### Podešavanje budilnika

Vremenski programator rerne možete koristiti za bilo kakva upozorenja ili kao podsetnik odvojeno od programa kuvanja.

Budilnik nema uticaja na funkcije rerne. Koristi se samo za upozorenja. Na primer, ovo je korisno kad želite da okrenete hranu u rerni posle određenog

vremena. Vremenski programator će se zvučno oglasiti na kraju podešenog vremena.

- 1.Dodirnite ☰ dok se simbol Δ ne pojavi na ekranu.

**i** Maksimalno vreme alarma može da bude 23 sati i 59 minuta.

- 2.Podesite trajanje alarma sa tipkama + / -.

**i** Tasteri za funkcije za ton alarma, sat, osvetljenost ekrana i tasteri za temperaturu treba da budu na poziciji 0 (isključeno).

» Posle podešavanja vremena alarma, simbol Δ će ostati da svetli i vreme alarma će se pojaviti na ekranu.

- 3.Na kraju vremena alarma, simbol Δ će početi da trepće i oglasiće se zvučno upozorenje.

### Isključivanje alarma

- 1.Zvučno upozorenje se oglašava na 2 minute. Da prekinete zvučno upozorenje, samo pritisnite bilo koju tipku.  
» Zvučno upozorenje će se prekinuti i pokazaće se trenutno vreme.

### Otkazivanje alarma;

- 1.Da otkažete alarm, dodirnite ☰ dok se simbol Δ ne pojavi na ekranu.
- 2.Pritisnite i zadržite tipku - dok se ne pokaže "00:00".

**i** Pokazaće se vreme alarma. Ako su uporedo podešeni vreme alarma i vreme kuvanja, pokazaće se ono vreme koje je kraće.

### Promena tona alarma

- 1.Dodirnite :≡ dok se simbol ☰ ne pojavi na ekranu.
- 2.Podesite željeni zvuk upozorenja pomoću tastera + / -.
- 3.Zvuk koji ste podesili će se ubrzo aktivirati.

» Izabrani ton alarma će biti prikazan kao "b-01", "b-02" ili "b-03" na ekranu.

### Menjanje vremena u danu

Da biste promenili prethodno podešeno tačno vreme:

- 1.Dodirnite  dok se simbol  ne pojavi na ekranu.
- 2.Podesite vreme pomoću tastera  / .
- 3.Zvuk koji ste podesili će se ubrzo aktivirati.

### Režim štednje

Možete da uštedite energiju u režimu štednje dok kuvate tako što ćete da podesite vreme kuvanja u rerni.

Ovaj režim dovršava kuvanje pomoću unutrašnje temperature rerne isključivanjem grejača pre kraja vremena kuvanja.

### Podešavanje režima štednje

- 1.Dodirujte simbol  dok se simbol **eco** ne pojavi na ekranu.
- » "**OFF**" će se pojaviti na ekranu.
- 2.Omogućite režim štednje dodirivanjem tastera .
- » Kad je zaključavanje tipke aktivirano, "**On**" se pojavljuje na ekranu i simbol **eco** ostaje da svetli.

### Onemogućavanje režima štednje

- 1.Dodirujte simbol  dok se simbol **eco** ne pojavi na ekranu.
- » "**On**" će se pojaviti na ekranu.

2.Onemogućite režim štednje dodirivanjem tastera .

» "**END**" je prikazano kada se isključi funkcija ključa.

### Podešavanje osvetljenosti ekrana (Ova funkcija je opcionala. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)

- 1.Dodirujte  dok se na ekranu ne pojavi d-01 ili d-02 ili d-03 za podešavanje osvetljenosti.
- 2.Podesite željenu osvetljenost pomoću tastera  / .
- » Zvuk koji ste podesili će se ubrzo aktivirati.

### Upotreba sata kao alarma

Alarmni sat ne utiče na funkcije rerne. On se koristi samo kao upozorenje. Na primer, ovo je korisno kada želite da okrenete hrani u rerni u određeno vreme. Alarmni sat će se oglasiti kada istekne vreme koje ste podesili.

### Tabela vremena kuvanja

 Vremena navedena u tabeli su orientaciona. Ona mogu da budu različita u zavisnosti od vrste hrane, debljine, tipa i vašeg načina kuvanja.

### Pečenje jela i pečenje mesa

 Prva polica rerne je **donja** polica.

Jelo	Broj plehova	Dodatak za upotrebu	Režim rada	Položaj police	Temperatura (°C)	Vreme kuvanja (približ. u min.)
Kolači u plehu	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	180	25 ... 30
Kolač u kalupu	Jedan pleh	Kalup za kolač na žičanom roštilju**		2	180	40 ... 50
Sitni kolači	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	160	25 ... 35
Koh	Jedan pleh	Okrugli kalup sa oprugom prečnika 26 cm na žičanom roštilju**		3	160	25 ... 35
Kolači	Jedan pleh	Pleh za pecivo*		3	180	25 ... 30
Pecivo od kvasnog testa	Jedan pleh	Standardni pleh*		2	200	30 ... 40
Obogaćena peciva	Jedan pleh	Standardni pleh*		2	200	25 ... 35

Jelo	Broj plehova	Dodatak za upotrebu	Režim rada	Položaj police	Temperatura (°C)	Vreme kuvanja (približ. u min.)
Kvasac	Jedan pleh	Standardni pleh*		2	200	35 ... 45
Lazanje	Jedan pleh	Staklena/metalna pravougaona posuda na žičanom roštilju**		2 - 3	200	30 ... 40
Pica	Jedan pleh	Standardni pleh*		2	200 ... 220	15 ... 20
Govede šnicle (cele) / Pečene	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	25 min. 250/max, zatim 180 ... 190	100 ... 120
Jagnjeći but (musaka)	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	25 min. 220 zatim 180 ... 190	70 ... 90
Pečeno pile (1,8-2 kg)	Jedan pleh	Standardni pleh*		2	15 min. 250/max, zatim 180 ... 190	60 ... 80
Ćuretinia (5.5 kg)	Jedan pleh	Standardni pleh*		1	25 min. 250/max, zatim 180 ... 190	150 ... 210
Riba	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	200	20 ... 30

Za sve vrste jela predlažemo da prethodno zagrejete remu.

\* Ovi dodaci se možda ne isporučuju sa proizvodom.

\*\* Ti dodaci se ne isporučuju sa proizvodom. To su komercijalno dostupni dodaci.

### Tabela kuvanja za testiranje jela

Jela u ovoj tabeli kuvanja su pripremljena u suglasnosti sa EN 60350-1 kako bi se

olakšalo kontrolne institucije da testiraju proekte

Jelo	Broj plehova	Dodatak za upotrebu	Režim rada	Položaj police	Temperatura (°C)	Vreme kuvanja (približ. u min.)
Shortbread	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	140	20 ... 30
Sitni kolači	Jedan pleh	Standardni pleh*		3	160	25 ... 35
Koh	Jedan pleh	Okrugli kalup sa oprugom prečnika 26 cm na žičanom roštilju**		3	160	25 ... 35
Pita od jabuke	Jedan pleh	Okruglu crnu metalnu posudu sa oprugom prečnika 20 cm na žičanom roštilju**		2	180	50 ... 60

Za sve vrste jela predlažemo da prethodno zagrejete remu.

\* Ovi dodaci se možda ne isporučuju sa proizvodom.

\*\* Ti dodaci se ne isporučuju sa proizvodom. To su komercijalno dostupni dodaci.

### Saveti za pečenje kolača

- Ako je kolač previše suv, povećajte temperaturu za nekih 10 °C i skratite vreme pečenja.

- Ako je kolač vlažan, koristite manje tečnosti ili smanjite temperaturu za 10°C.
- Ako je kolač previše taman na površini, stavite ga na donju policu, smanjite temperaturu i produžite vreme pečenja.

- Ako je dobro ispečen iznutra ali je lepljiv spolja koristite manje tečnosti, smanjite temperaturu i produžite vreme pečenja.

### Saveti za pečenje testenine

- Ako je testenina previše suva, povećajte temperaturu za nekih 10 i skratite vreme pečenja. Naprskajte slojeve testa sosom od mleka, ulja, jaja i jogurta.
- Ako je testenini potrebno puno vremena da se ispeče, povedite računa da debljina testenine koju ste pripremili ne premašuje dubinu pleha.
- Ako gornji sloj testenine dobije braon boju, ali donji deo nije ispečen, postarajte se da se prevelika količina sosa koji ste upotrebili za testeninu ne nalazi na dnu testenine. Pokušajte da sos ravnomerno raspodelite na sve slojeve testa i na površinski sloj radi podjednakog pečenja.

**i** Testeninu pecite u skladu sa režimom i temperaturom, koji su navedeni u tablici kuvanja. Ako donji deo još uvek nije dovoljno ispečen, sledeći put pleh postavite za jedan nivo niže.

### Saveti za kuvanje povrća

- Ako jelo sa povrćem izgubi tečnost i postane previše suvo, kuvajte ga u šerpi sa poklopcem radije nego u

plehu. Zatvorene posude će zadržati sokove jela.

- Ako se jelo od povrća ne skuva, obarite povrće pre samog kuvanja ili ga pripremite kao konzerviranu hranu i stavite u rernu.

### Kako rukovati roštiljem



Zatvorite vrata rerne za vreme pečenja na roštilju.

Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

### Switching on the grill (Paljenje roštilja)

- 1.Okrenite dugme za izbor funkcija na željeni simbol roštilja.
- 2.Zatim izaberite željenu temperaturu roštilja.
- 3.Ako je potrebno, izvršite predzagrevanje oko 5 minuta.  
» Lampica temperature se pali.

### Gašenje roštilja

- 1.Okrenite dugme za izbor funkcije u položaj "isključeno" (gore).



Hrana koja nije podesna za pečenje na roštilju može da prouzrokuje požar. Za pečenje na roštilju koristite samo hranu koja je prikladna za intenzivnu toplotu roštilja.

Ne stavlјajte hrana u zadnji deo rešetke za roštilj. To je najtoplja oblast, pa bi masna hrana mogla da se upali.

## Tabela vremena kuvanja za pečenje roštilja

### Pečenje na električnom roštilju

Hrana	Dodatak za upotrebu	Položaj police	Preporučena temperatura (°C)**	Vreme pečenja na roštilju (približno)
Riba	Žičani roštilj	4...5	250/max	20...25 min. *
Pileći fileti	Žičani roštilj	4...5	250/max	25...35 min.
Jagnjeći kotleti	Žičani roštilj	4...5	250/max	20...25 min.
Govede kremenadle	Žičani roštilj	4...5	250/max	25...30 min. *
Teleće kremenadle	Žičani roštilj	4...5	250/max	25...30 min. *
Tost-heb *	Žičani roštilj	4	250/max	1...3 min.

\* zavisno od debljine

\*Prethodno zagrevajte 5 minuta

\*\*Ako se temperatura roštilja vašeg proizvoda ne može podesiti, roštilj će raditi na preporučenoj temperaturi.

Jela u ovoj tabeli kuwanja su pripremljena u suglasnosti sa EN 60350-1 kako bi se olakšalo kontrolne institucije da testiraju proizvode

Hrana	Dodatak za upotrebu	Položaj police	Temperatura (°C)	Vreme kuvanja (približno u min.)
Tost hleb	Žičani roštilj	4	250/max	1...3 min.
Ćufte (govedina) - 12 komadi	Žičani roštilj	4	250/max	25...35 min.

Okrenite hranu nakon 2/3 ukupnog vremena roštiljanja.

Predlažemo da obavite predzagrevanje 5 minuta za celokupnu hranu koja se peče na roštilju.

## 7 Održavanje i nega

### Opšte informacije

Servisni vek trajanja ovog proizvoda će se produžiti i učestali problemi će se smanjiti ako se uređaj redovno čisti.

-  Isključite proizvod iz struje pre nego što započnete radove održavanja i čišćenje.  
Postoji opasnost od električnog udara!

 Pre čišćenja sačekajte da se proizvod ohladi.

Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

- Temeljno očistite uređaj posle svake upotrebe. Na taj način će biti moguće lakše ukloniti ostatke od kuvanja i izbeći njihovo obgorevanje pri sledećoj upotrebi uređaja.
- Za čišćenje nisu potrebna specijalna sredstva za čišćenje. Koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunđer za čišćenje uređaja i obrišite ga suvom tkaninom.
- Uvek se pobrinite da višak tečnosti nakon čišćenja bude temeljno obrisan i prosipana tečnost odmah uklonjena brisanjem.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu ili hlorid za čišćenje nerđajućih ili inox površina i ručice. Koristite mekanu tkaninu sa tečnim deterdžentom (ne abrazivnim) za brisanje tih delova, vodeći računa da brišete u jednom smeru.
- (Ova funkcija je opcionalna. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)**  
Ne koristite tvrde metalne strugače ili abrazivna sredstva za čišćenje staklenog poklopca. Staklena površina se može oštetiti.

 Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se oštetи površina.

Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštре predmete tokom čišćenja.

 Ne koristite paročistače za čišćenje uređaja da ne biste izazvali električni udar.


### Čišćenje ploče za kuvanje

#### Čišćenje gorionika

- Uklonite nosače tiganja sa ploče.
- Uklonite sve uklonjive delove gorionika i očistite ručno sunđerom, deterdžentom i vrućom vodom.
- Vlažnom krpom očistite delove gorionika koji se ne mogu ukloniti.
- Očistite utikač i termalni element (kod modela sa paljenjem i termalnim elementom) koristeći blago navlaženu krpnu. Nakon toga, osušite ih vlažnom krpom. Postarajte se da otvor za plamen i utikač budu u potpunosti suvi. U suprotnom, na kraju paljenja neće doći do stvaranja varnice.
- Prilikom postavljanja gornjeg roštilja, vodite računa da držače za šerpu postavite tako da gorionici budu u centru.

#### Sastavljanje delova gorionika

Nakon čišćenja gorionika, postavite delove kako je prikazano dole.




- 1 Poklopac gorionika
- 2 Glava gorionika
- 3 Komora gorionika
- 4 Svećica (kod proizvoda sa upaljačem)

1. Postavite glavu gorionika tako da prođe kroz otvor svećica (4). Okrenite glavu gorionika levo i desno kako biste bili sigurni da je postavljena u komori gorionika.
2. Postavite poklopac gorionika na glavu gorionika.

### **Električne ploče za kuhanje**

1. Isključite ringle i sačekajte da se ohlade.
2. Ako je potrebno, očistite ringle sredstvom za čišćenje (možete nabaviti sredstva za čišćenje/omekšavanje u specijalizovanim prodavnicama).
3. Zagrejte ih nekoliko minuta nakon čišćenja kako bi se njihova površina osušila.
4. Redovno nanosite tanak sloj mašinskog ulja na gornju površinu ringle kako biste je zaštitili.



### **Čišćenje komandne table**


Komandnu tablu i obrtnu dugmad očistite vlažnom krpom i osušite brisanjem.

**i** Ako je vaš proizvod opremljen tasterima/dugmadi, ne uklanjajte kontrolnu dugmad radi čišćenja komandne table.  
Komandna tabla može da se ošteti!

### **Čišćenje rerne**

**Za čišćenje bočnog zida(Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)**  
(Ova funkcija je opcionala. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)


- 1.Uklonite prednji deo bočne police tako što ćete ga povući od bočnog zida.
- 2.Uklonite potpuno bočnu policu povlačeći je prema sebi.



### **Katalitički zidovi**

(Ova funkcija je opcionala. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)


Unutrašnji bočni zidovi (A) i/ili zadnji zid (B) vaše rerne mogu biti obloženi katalitičkim emajlom. Katalitički zidovi imaju svetlu mat boju i poroznu površinu. Katalitičke zidove rerne ne treba čistiti. Zahvaljujući svojoj perforiranoj strukturi, katalitičke površine apsorbuju masnocu i kada se površina ispunii mašcu, počinju da sjaje. U tom slučaju preporučuje se zamena delova.



### Lako čišćenje parom

Omogućava lako čišćenje zato što je prljavština (koja nije mnogo stara) omešana parom koja se stvara u unutrašnjosti rerne i kaplma vode kondenzovanim na unutrašnjim površinama rerne.

- 1.Uklonite sav pribor i dodatne delove iz unutrašnosti rerne.
- 2.Sipajte 500 ml vode u pleh rerne i postavite pleh na drugu policu rerne.



- 3.Podesite rernu da radi 25 minuta u režimu lako čišćenje parom na 100°C.
- 4.Otvorite vrata i obrišite unutrašnje površine rerne pomoću vlažnog sunđera ili krpe.
- 5.Koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunđer za čišćenje uporne prljavštine i obrišite suvom tkaninom.

**i** U režimu lako čišćenja parom, voda koja se stavlja u posudu za omekšavanje ostataka / prljavštine u unutrašnjosti pećnice će ispariti i kondenzovati u šupljini pećnice i unutrašnjem staklu vrata pećnice, tako da voda može kapati kada vrata rerne kapaju. je otvoren. Obrišite kondenzaciju čim se otvore vrata rerne.


### Čišćenje vrata rerne

Za čišćenje vrata rerne, koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunđer za čišćenje uređaja i obrišite ga suvom tkaninom.


**i** Ne koristite oštra sredstva za čišćenje ili tvrde metalne strugače za čišćenje vrata rerne. Oni mogu da izgrebu površinu i uniše staklo.

### Skidanje vrata rerne


- 1.Otvorite prednja vrata (1).
- 2.Otvorite stezaljke na kućištu šarke (2) sa desne i leve strane prednjih vrata tako što ćete ih pritisnuti nadole, kao što je ilustrovano na slici.



- 1 Vrata
- 2 Zaključavanje šarke(zatvorena pozicija)
- 3 Rerna
- 4 Zaključavanje šarke(otvorena pozicija)



3. Prednja vrata pomerite do pola.




4. Skinite prednja vrata tako što ćete ih povući prema napred kako bi se oslobođila iz leve i desne šarke.

**i** Korake načinjene prilikom procesa skidanja treba ponoviti obrnutim redosledom da bi se instalirala vrata. Ne zaboravite da zatvorite stezaljke na kućištu šarke kada ponovo nameštate vrata.


## Skidanje unutrašnjeg stakla na vratima

(Ova funkcija je opcionala. Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)


Unutrašnja staklena ploča u vratima umerne može da se izvadi radi čišćenja.  
1. Otvorite vrata umerne.



2. Povucite prema sebi i skinite plastični deo koji je instaliran na gornjem delu prednjih vrata.



3. Kao što je prikazano na slici, lagano podignite najdublju staklenu ploču (1) u pravcu **A** i izvucite je u pravcu **B**.



1 Najdublja staklena ploča

2\* Unutrašnja staklena ploča (Možda neće postojati kod vašeg proizvoda.)

4. Ako je vaš proizvod opremljen unutrašnjom staklenom pločom(2); Ovaj postupak ponovite za uklanjanje unutrašnje staklene ploče (2).

5. Prvi korak u montiranju vrata je reinstaliranje unutrašnje staklene ploče (2). Stavite ožlebljeni ugao staklene ploče tako da se osloni na ožlebljeni ugao plastičnog žleba. (Ako je vaš proizvod opremljen unutrašnjom staklenom pločom). Unutrašnja staklena ploča (2) mora biti instalirana u plastični žleb uz najdublju staklenu ploču (1).

6. Prilikom instaliranja najdublje staklene ploče (1), uverite se da je štampana strana ploče okrenuta prema unutrašnjoj staklenoj ploči. Važno je da

uglavite donji ugao najdublje staklene ploče (1) u donji plastični žleb.  
7.Gurajte plastični deo prema okviru dok ne čujete "klik".

## Zamena sijalice u rerni

**!** Pre zamene sijalice u rerni uverite se da je proizvod isključen iz struje i ohlađen radi izbegavanja opasnosti od električnog udara. Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

**i** U ovoj pećnici se koristi žarulja sa žarnom niti snage manje od 40 V, visine manje od 60 mm, prečnika manje od 30 mm ili halogena lampa sa utičnicom tipa G9, snage manje od 60 V. Lampe su pogodne za rad na temperaturama iznad 300 ° C. Lampe za pećnicu možete nabaviti od ovlašćenog servisera ili tehničara sa licencom.


**i** Položaj sijalice može da se razlikuje od položaja na slici.

**i** Lampa koja se koristi u ovom uređaju nije prikladna za osvetljavanje prostorije u domaćinstvu. Namena ove lampe je da pomogne korisniku da vidi hranu.


**i** Lampe u ovom uređaju moraju da izdržavaju ekstremne fizičke uslove, kao što su temperature preko 50 ° C.

### Ako vaša rerna ima okruglu sijalicu:

- 1.Isključite proizvod iz struje.
- 2.Stakleni poklopac okrećite suprotno smeru kazaljke na satu da biste je uklonili.



- 3.Ako je tip lampe u vašoj rerni tip (A) kao što je prikazano na slici u nastavku, uklonite je tako što ćete je rotirati kao što je prikazano i zamenite je. Ako je u pitanju tip lampe (B), povucite je i uklonite je kao što je prikazano na slici i zamenite je.



- 4.Namestite stakleni poklopac.

## **8 Otklanjanje kvarova**

### **Rerna može da ispušta paru za vreme upotrebe.**

- Normalno je da se u toku rada javlja para. >>> To nije kvar.

### **Proizvod emituje metalni zvuk (buka) tokom grejanja i hlađenja.**

- Kada se zagrevaju metalni delovi, može doći do njihovog širenja i izvešnog šuma. >>> To nije kvar.

### **Proizvod ne radi.**

- Osigurač napajanja je pregoreo ili je reagovao. >>> Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.
- Proizvod nije priključen na (uzemljenu) utičnicu. >>> Proverite utikač.

### **Sijalica u rerni ne radi.**

- Sijalica u rerni je u kvaru. >>> Zamenite sijalicu u rerni.
- Nema struje. >>> Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.

### **Rerna ne greje.**

- Funkcija i/ili temperatura nisu podešeni. >>> Podesite funkciju i temperaturu pomoću obrtog dugmeta/tastera za izbor funkcije i/ili temperature.
- Kod modela opremljenim tajmerom, tajmer nije podešen. >>> Podesite vreme. (Kod proizvoda sa mikrotalasnom rernom, tajmer kontroliše samo mikrotalasnu rernu.)
- Nema struje. >>> Proverite da li ima struje. Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.

### **Nema varnice za paljenje.**

- Nema struje. >>> Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima.
- Vreme nije podešeno. >>> Podesite vreme.

### **Nema plina.**

- Glavna slavina za plin je zatvorena. >>> Otvorite slavinu za plin.
- Cev za plin je savijena. >>> Pravilno instalirajte cev za plin.

### **Gorionici ne gore pravilno ili ne gore uopšte.**

- Gorionici su prljavi. >>> Očistite delove gorionika.
- Gorionici su mokri. >>> Osušite delove gorionika.
- Poklopac gorionika nije sigurno namešten. >>> Pravilno namestite delove gorionika.
- Slavina za plin je zatvorena. >>> Otvorite slavinu za plin.
- Plinska boca je prazna (kada se koristi LPG). >>> Zamenite plinsku bocu.

### **(Kod modela sa tajmerom) Displej sata trepće ili prikazuje simbol sata.**

- Nestajala je struja. >>> Podesite vreme / isključite i ponovo uključite proizvod.


**i** Posavetujte se sa ovlašćenim serviserom ili distributerom na mestu kupovine proizvoda ukoliko ne možete da rešite problem i pored primene navedenih uputstava. Nikad ne pokušavajte sami da popravite neispravan proizvod.





Рерна

Упатство за корисникот



МК

# Прочитајте го ова упатство прво!

Почитуван потрошувачу,

Ви благодариме што избраете производ на Beko. Се надеваме дека производот ќе ви служи најдобро за намената за која е произведен со висок квалитет и со врвна технологија. Затоа, внимателно прочитајте ги целото упатство за корисникот и сите други придружни документи пред да го користите производот и зачувайте го за идни осврти. Ако го давате производот на некој друг, дадете му го и упатството за употреба. Следете ги сите предупредувања и информации во ова упатство за корисникот.

Запомните дека ова упатство може да е исто и за неколку други модели. Разликите меѓу моделите ќе бидат посочени во упатството.

## Објаснување на симболите

Следните симболи се употребени во ова упатство за употреба:



Важни информации или корисни совети за употреба.



Предупредувања за опасни ситуации во однос на животот и имотот.



Предупредување за електричен удар.



Предупредување за ризик од оган.



Предупредување за врели површини.



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY

## **СОДРЖИНА**

### **1 Важни упатства и предупредувања за безбедноста и за животната средина 4**

Општа безбедност .....	4
Безбедност при готвење на плин .....	5
Електрична безбедност .....	7
Безбедност на производот .....	8
Наменета употреба.....	11
Безбедност за децата.....	11
Фрлање на стариот производ .....	12
Фрлање на материјалот за пакување .....	12

### **2 Општи информации 13**

Преглед .....	13
Содржина на пакувањето .....	14
Технички спецификации .....	15
Табела за вбрзувачи.....	16

### **3 Инсталација 17**

Пред поставување .....	17
Поставување и поврзување.....	19
Конверзија на плин .....	25
Фрлање на стариот производ .....	27

### **4 Подготовка 28**

Совети за штедење енергија.....	28
Првична употреба .....	28
Поставување на времето.....	28
Прво чистење на производот .....	29
Воведно загревање.....	29

### **5 Како Се Користи Плочата 31**

Општи информации за готвењето .....	31
Употреба на плочата.....	31

### **6 Како се ракува со рерната 34**

Општи информации за печене, динстање и печене на грилот .....	34
Како се работи со електричната рерна .....	35
Работни режими .....	35
Употреба на часовникот на рерната .....	36
Употреба на часовникот како аларм .....	40
Табела со времиња за готвење....	40
Како се работи со грилот .....	42
Табела со времиња на готвење за грил .....	43

### **7 Одржување и грижа 44**

Општи информации .....	44
Чистење на плочата .....	44
Чистење на контролниот панел .....	45
Чистење на рерната .....	45
Вадење на вратата на рерната.....	46
Вадење на внатрешното стакло на вратата .....	47
Замена на светилката во рерната	48

### **8 Решавање проблеми 50**

# 1 Важни упатства и предупредувања за безбедноста и за животната средина

Ова поглавје содржи безбедносни упатства што ќе ви помогнат да се заштитите од ризик за лична повреда или оштетување на имотот. Непочитувањето на овие упатства ја поништува гаранцијата.

## Општа безбедност

- овој уред може да го користат деца што имаат барем 8 години и лица со намалена физичка, чувствителна или ментална способност или со недостаток на искуство или познавања само ако не се под надзор или ако им се дадат упатства за употреба на апаратот за да може да го користат на безбеден начин и само ако ги разбреат сите опасности.

Децата не смее да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.

- Уредот не е наменет да го користат лица (вклучително и деца) со

намалена физичка, сензорна или ментална способност или со недостаток на искуство или познавања, освен ако не се под надзор или ако им се дадат упатства. Децата под надзор не смее да си играат со уредот.

- Доколку производот се дава на некој друг за лична употреба или за повторна употреба (на старо), тој се дава заедно со прирачникот за користење, ознаките на производот и другите релевантни документи и делови.
- Никогаш не ставајте го производот на под покриен со килим. Недостатокот на проток на воздух под производот може да предизвика прегревање на електричните делови. Така може да се предизвикаат проблеми кај производот.
- Поставувањето и поправката мора да ги изведе овластен сервисер. Производителот нема да

се смета за одговорен за оштетувања што се појавиле заради постапки што ги извеле неовластени лица и истото може да ја поништи гаранцијата. Внимателно прочитајте го упатството пред поставување.

- Не вклучувајте го производот ако е расипан или има видливо оштетување.
- Проверете дали регулаторите за функциите на производот се исклучени по секоја употреба.

Безбедност при готвење на гас

- Секоја работа на опремата за гас и на системите смее да ја изведува само овластено квалификувано лице.
- Пред инсталацијата, проверете дали се компатибилни условите на локалната дистрибуција (вид гас и притисок на гасот) со прилагодувањето на апаратот.
- Овој апарат не е поврзан за уред за празнење на

производите од согорувањето. Треба да се постави и поврзе во согласност со тековните регулативи за поставување. Особено внимание треба да се осврне на релевантните побарувања во однос на проветрувањето, видете *Пред поставување, страница 17*

- **ВНИМАНИЕ:** Употребата на апарат за готвење на гас резултира со појава на топлина, влага и производи на согорувањето во просторијата во која е поставен. Обезбедете добра вентилација на кујната особено кога работи апаратот: одржувајте ги отворите за природната вентилација отворени или поставете механички уред за вентилација (механички аспиратор). Продолжена интензивна употреба на шпоретот бара и дополнителна вентилација. На пр. треба да се зголеми нивото на механичко вентилирање ако има респиратор.

- Апаратите и системите на плин мора редовно да се проверуваат за правилна работа. Регулаторот, цревото и стегалката треба да се проверуваат редовно и да се заменуваат периодично, како што препорачува производителот или кога тоа е потребно.
  - Редовно чистете ги горилниците на плин Пламените треба да се сини и да горат рамномерно.
  - Производот треба да се користи во просторија во којашто има соодветно поставен и функционален сензор за јаглерод моноксид. Уверете се дека сензорот за јаглерод моноксид функционира правилно и дека е редовно одржуваан. Сензорот за јаглерод моноксид треба да биде поставен на максимална одделечност од 2 метра од производот.
  - Потребно е добро согорување кај апаратите на плин. Во случај на нецелосно согорување, се создава јаглерод моноксид ( $\text{CO}$ ). Јаглерод моноксидот нема боја и мирис, но е многу отровен гас и има смртни последици дури и во мали количини.
  - Побарајте информации за телефонските броеви за итни случаи со плин и за безбедносните мерки во случај на мизирба на плин од локалниот добавувач со плин.
- Што да сторите кога ќе помиришате плин
- Не користете отворен оган и не пушете. Не работете на кои било електрични копчиња (на пр. прекинувач на светло или звонче за врата и сл.). Не користете фиксен или мобилен телефон. Ризик од експлозија и труење!
  - Отворете ги вратите и прозорците.
  - Затворете ги сите вентили на апаратите со плин и мерачите за плин.
  - Проверете ги сите црева и поврзувања за безбедност. Ако сепак миришате плин, напуштете го станот.
  - Предупредете ги соседите.
  - Повикајте пожарниари. Користете телефон надвор од домот.

- Не влегувајте во просториите сè додека не е безбедно.

## Електрична безбедност

- Ако производот има дефект, не треба да се вклучува освен ако не бил поправен во Овластен сервис. Постои ризик од струен удар!
- Поврзете го производот само за штекер/линија со заземјување со напон и заштита како што е наведено во „Технички спецификации“.  
Инсталацијата за заземјувањето треба да ја направи квалификуван електричар ако го користите производот со или без трансформатор. Нашата компанија нема да биде одговорна за какви било проблеми што ќе се случат заради тоа што производот не бил заземјен во согласност со локалните регулативи.
- Никогаш не мијте го производот со истурање или прскање вода по него! Постои ризик од струен удар!

- Производот мора да се исклучи од струја за време на поставување, одржување, чистење или поправка.
- Ако кабелот за напојување на производот е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервисер или слично квалификувано лице за да се избегне опасност од секаков вид.
- Производот мора да се постави на начин којшто ќе овозможува комплетно исклучување со струја. Разделникот мора да постави кај главниот приклучок или како прекинувач вграден во фиксната електрична инсталација во согласност со регулативите за градба.
- Задната површина на перната е врела кога се употребува. Проверете дали поврзувањето со плин / струја не допира со задната површина. Во спротивно, поврзувањето може да се оштети.
- Не заглавувајте го кабелот за струја меѓу вратата на перната и рамката и не превиткувајте го преку

врелите површини. Во спротивно, изолацијата на кабелот ќе се стопи и ќе предизвика пожар како резултат на краток спој.

- Секоја работа на електричната опрема и на системите смее да ја изведува само овластено и квалификувано лице.
- Во случај на оштетување, исклучете ја рерната и исклучете ја од довод на ел. напојување. За да го направите ова, исклучете ги осигурувачите дома.
- Проверете дали номиналната вредност на осигурувачот е компатибилна со производот.

Безбедност на производот

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот и достапните делови стануваат врели во текот на употребата. Треба да внимавате децата да не ги допираат врелите елементи. Децата помали од 8 години треба да се држат на страна освен ако не сте под надзор.
- Не користете го производот кога


резонирањето или координацијата се попречени од употреба на алкохол и/или лекарства.

- Внимавајте кога користите алкохолни пијалаци во јадењата. Алкохолот испарува на високи температури и може да предизвика оган бидејќи ќе се запали кога ќе дојде во контакт со врели површини.
- Проверете дали има запаливи материјали близу до производот бидејќи страните стануваат врели при употреба.
- Апаратот се сврелува кога се користи. Треба да внимавате децата да не ги допираат врелите елементи во рерната.
- Оставете ги сите отвори за вентилација слободни и без препреки.
- Не загревајте затворени конзерви и стаклени тегли во рерната. Може да се набие притисок во конзервата/теглатата што предизвикува пукање.
- Не ставајте ги тавите за печење, садовите или алуминиумската фолија директно на дното на

перната. Акумулацијата на топлина може да го оштети дното на перната.

- Не користете остри абразивни средства за чистење или остри метални сунѓери за чистење на стаклото од вратата на перната бидејќи може да ја изгребат површината или да предизвикаат пукање на стаклото.
- Не користете чистачи на пареа за да го исчистите апаратот бидејќи тие може да предизвикаат електричен удар.
- (Варира зависно од моделот на производот.)

Правилно ставање на решетката и тавата на решеткастите полици  
Важно е правилно да се стави решетката и / или тавата на решетката.  
Лизнете ги решетката или тавата меѓу 2 шини и проверете дали се рамни пред да ставите храна на нив (видете ја следната слика).



- Не користете го производот ако предната стаклена врата е извадена или напукната.
- Секогаш користете ракавици за перна што се отпорни за топлина кога ставате или вадите садови во / од врелата перна.
- Ставете хартија за печење во садот за готвење или во додатокот за перната (тава, решетка и сл.) заедно со храната и потоа ставете сè заедно во веќе загреаната перна.  
Отсечете го прекумерниот

дел од хартијата за печење што излегува од додатокот или од садот за да го спречите ризикот таа да се допира со грејачите во рерната. Никогаш не користете хартија за печење при работни температури повисоки од посочената вредност на хартијата за печење. Не ставајте ја хартијата за печење директно на долната страна во рерната.

• **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Проверете дали кабелот на уредот е исклучен од струја или дали е исклучено струјното коло пред да ја замените сијаличката со цел да избегнете можност за електричен уред.

- Не затворајте го горниот капак пред да се изладат рерните или горилниците. Избришете го горниот капак пред да го отворите за да се избегне протекување вода во задните и внатрешните секции на рерната.
- Уредот не смее да се поставува позади декоративна врата за да се одбегне прегревање.

• Производот мора да се постави директно на подот. Не смее да се поставува на основа или подножје.

• **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Готвење на плотна со масти или масло и без надзор може да биде опасно и да предизвика пожар.

НИКОГАШ не обидувајте се да го изгаснете огнот со вода, туку исклучете го апаратот и потоа покријте го пламенот, на пр. со капак или противпожарно ќебе.

• **ВНИМАНИЕ:** Процесот на готвење треба да се надгледува.

Краткорочниот процес на готвење треба да се надгледува постојано.

• **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Опасност од пожар: Не ставајте предмети на површините за готвење.

- Уредот не е наменет да се контролира со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинска контрола.

• **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Користете само заштити за плочата што ги дизајнирал или ги препорачува производителот на

шпоретот во упатството за употреба како соодветна заштита. Употребата на несоодветна заштита може да доведе до несреќи.

За да обезбедите апаратот да не предизвика пожар:

- Проверете дали приклучокот соодветствува со штекерот и не предизвикува искрење,
- Не користете оштетен, пресечен или продолжен кабел. Користете го само оригиналниот кабел,
- Проверете дали има течност или влага во штекерот каде што е приклучен производот,
- Проверете дали плинското поврзување е инсталирano и дали некаде протекува плин.

Наменета употреба

- Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е дозволена комерцијална употреба.
- **ВНИМАНИЕ:** Овој апарат е наменет само за готвење. Не смее да се користи за други намени, на Пример за загревање на просторија.

• Овој производ не треба да се користи за затоплување на чинии под грилот, за сушење крпи и пешкири и сл. со бесење на раките и за греенje.

- Производителот нема да биде одговорен за каква било штета што ќе биде предизвикана од неправилна употреба или ракување.
- Рерната може да се користи за одмрзнување, печење тесто, печење месо или печење на грилот.

Безбедност за децата

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Достапните делови стануваат врели во текот на употребата. Децата треба да се држат настрана.

- Материјалите за пакување се опасни за децата. Држете ги материјалите за пакување настрана од децата. Фрлете ги сите делови на пакувањето во согласност со стандардите за животна средина.
- Електричните и/или производите на плин се опасни за децата. Држете

ги децата подалеку од производот кога тој работи и не дозволувајте им да си играат со него.

- Не ставајте никакви предмети врз апаратот што може да ги дофатат децата.
- Кога вратата е отворена, не ставајте тешки предмети на неа и не дозволувајте децата да седат на неа. Може да се преврти или шарките на вратата може да се оштетат.

## Фрлање на стариот производ

**Усогласување со Директивата за фрлање на електронска и електрична опрема и за одлагање на отпадот:**



Овој отпад е усогласен со Директивата на ЕУ за фрлање на електронска и електрична опрема (2012/19/EU). Овој производ го носи симболот за класификација на отпадот од електрична и електронска опрема (WEEE).

Овој производ е произведен со многу квалитетни делови и материјали коишто може да се користат одново и се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го производот со нормалниот домашен отпад и со друг отпад кога веќе нема да го користите. Однесете го во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. Консултирајте се со овластените тела во општината за да дознаете каде има собирни центри.

## Усогласување со Директивата за ограничување на опасните материји:


Производот што го купивте е усогласен со отпад е усогласен со Директивата за ограничување на опасните материји (2011/65/EU). Не содржи штетни и забранети материјали коишто се наведени во Директивата.

## Фрлање на материјалот за пакување


- Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на безбедно место и подалеку од дофат на деца. Пакувањето на производот е произведен од рециклирачки материјал. Фрлете го правилно и сортирајте го во согласност со упатствата за рециклирање отпад. Не фрлајте го со домашниот отпад.

## 2 Општи информации

### Преглед



- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1 Плотна со горилник | 8 Горен капак                                    |
| 2 Полица со решетки  | 9 Мотор за вентилаторот (зад<br>челичната плоча) |
| 3 Тава               | 10 Светилка                                      |
| 4 Долна фиока        | 11 Елемент со грејач за грилот                   |
| 5 Рачка              | 12 Позиции на полиците                           |
| 6 Предна врата       |  |
| 7 Контролен панел    |  |



- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Предупредувачка светилка     | 8 Плотна Позади десно      |
| 2 Светилка за термостатот      | 9 Регулатор за термостатот |
| 3 Регулатор со функции         |                            |
| 4 Брз горилник Позади лево     |                            |
| 5 Помошен горилник Напред лево |                            |
| 6 Дигитален таймер             |                            |
| 7 Плотна Напред десно          |                            |

## Содржина на пакувањето


**i** Доставената дополнителна опрема може да зависи од моделот на производот.

Целата дополнителна опрема што е описана во упатството за употреба може да се доставува со производот.

### 1. Упатство за корисникот


### 2. Стандардна тава

Користете ја за тесто, замрзнатата храна и печење на големи парчиња месо.





### 3. Длабока тава

Користете ја за тесто, големи парчиња месо за печење, течни јадења и за собирање маснотија при печење на грил.





### 4. Решетка за грил

Користете ја за печење и за ставање храна да се пече или готви во теспии на саканата полица.




### 5. Правилно ставање на решетката и тавата на телескопските полици (Оваа функција е опционална. Може да не е вклучена со вашиот производ.)

Телескопските решетки ви дозволуваат да ги поставувате и вадите тавите и решетката лесно. Кога користите тава и решетка со телескопски решетки, проверете дали спојките на задниот дел на телескопската решетка стојат на работите на решетката за грилот и тавата.



### 6. Адаптер за ѓезве



Користете го за ѓезвиња.

## Технички спецификации

### ОПШТО

Надворешни димензии (височина / широчина / длабочина)	850 мм./600 мм./600 мм.
Напон / фреквенција	220-240 V ~ 50/60 Hz
Вкупна потрошувачка на ел. енергија	5.4 kW
Вид кабел / секција	мин.H05VV-FG 3 x 2,5 мм. <sup>2</sup>
Категорија на производот на глин	II 2H3B/P / II 2H3+
Вид глин / притисок	NG G 20/20 mbar
Вкупна потрошувачка на глин	3.9 kW
Конверзија во вид глин / притисок <sup>§</sup> - по избор	LPG G 30/28-30 mbar Пропан 31/37 mbar

### ПЛОЧА

#### Горилници

Позади лево	<b>Брз горилник</b>
Напојување	2.9 kW
Напред лево	<b>Помошен горилник</b>
Напојување	1 kW
Напред десно	<b>Плотна</b>
Димензија	145 mm.
Напојување	1000 W
Позади десно	<b>Плотна</b>
Димензија	180 mm.
Напојување	2000 W

### РЕРНА / ГРИЛ

Главна рерна	<b>Со вентилатор</b>
Внатрешна светилка	15–25 W
Потрошувачка на ел. енергија на грилот	2.2 kW

\* Основа: Информациите на табличката со енергетски вредности на електричните рерни се дадени во согласност со стандардот EN 60350-1 / IEC 60350-1. Тие вредности се одредени според примената на стандардот со горни и долни грејачи или функции за загревање потпомогнато со вентилатор (ако има).

Енергетската класа за ефикасност е одредена во согласност со следниот приоритет во зависност од тоа дали релевантните функции постојат кај производот или не. 1-Готвење со еко-вентилатор, 2- Турбо бавно готвење, 3- Турбо готвење, 4- Горно /долно загревање потпомогнато со вентилатор, 5-Горно и долно загревање.

- i** Техничките спецификации може да се менуваат без претходно известување со цел да се подобри квалитетот на производот.
- i** Сликите во ова упатство се шематски и можеби нема да соодветствуваат со вашиот производ.
- i** Вредностите што се дадени на табличките на производите или во придржната документација се добиени во лабораториски услови во согласност со соодветните стандарди. Овие вредности може да варираат во зависност од работните и средишните услови за производот.

## Табела за вбрзувачи

Зона за позиции на плочата	2.9 kW Позади лево	1 kW Напред лево
Вид плин / притисок на плинот		
G 20/20 mbar	115	72
G 30/28-30 mbar	87	50
G 31/ 37 mbar	87	50

Инјекторите што не беа обезбедени со вашиот производ, можете да ги набавите од овластениот давател на услуги.

### 3 Инсталација

Производот мора да го инсталира квалификувано лице во согласност со регулативите за ел.

Производителот нема да се смета за одговорен за оштетувања што се појавиле заради постапки што ги извеле неовластени лица.


- i** Производот мора да го постави квалификувано лице во согласност со важечките регулативи. Во спротивно, гаранцијата ќе се поништи.  
Подготовката на локацијата и електричната и плинска инсталација за производот е одговорност на потрошувачот.

- !** Производот мора да се постави во согласност со локалните закони за плин и напојување со ел. енергија.
- !** Пред поставување, проверете го производот визуелно за да видите дали има оштетувања. Ако има, не поставувајте го. Оштетените производи предизвикуваат безбедносен ризик.

#### Пред поставување

За да обезбедите дека отворите за критичен воздух се одржуваат под производот, препорачуваме овој производ да се постави на цврста основа и ногарките да не потонуваат во тепих или мек под.

Подот во кујната мора да биде во можност да ја издржува тежината на апаратот плус дополнителната тежина на садовите за готвење и печење.




- Може да се користи со елементи на која било страна, но за минималното растојание од 400 мм над плочата со рингли, треба да оставите странично растојание од 65 мм меѓу апаратот и кој било сид, разделник или горен креденец.
- Може да се користи и самостојно поставен. Оставете минимално растојание од 750 мм над површината на плочата.
- (\*) Ако се поставува аспиратор над шпоретот, погледнете ги упатствата на производителот за аспираторот во однос на висината за поставување (минимум 650 мм).
- Апаратот соодветствува со уредите од класа 1, т.е. може да се постави со задната страна и со **едната** страна до сидовите во кујната, до кујнски елементи или до опрема од која било големина. Елементите на кујната или опремата од **другата** страна може да бидат само со иста големина или помали.

- Секој елемент во кујната веднаш до апаратот мора да биде отпорен на топлина (до 100 °C минимум).

## Безбедносен синцир

### Ако вашиот производ има 2 безбедносни синцири;

Производот мора да се обезбеди од нишање со помош на двета доставени синцири на рерната. Наместете ја куката (1) со соодветен клин на кујнскиот сид (6) и поврзете го безбедносниот синцир (3) со куката преку механизмот за заклучување (2).




- Кука за стабилност
- Механизам за заклучување
- Безбедносен синцир
- Цврсто закачете го синцирот за задната страна на шпоретот
- Задна страна на шпоретот
- Кујнски сид

### Ако вашиот производ има 1 безбедносен синцир;

Производот мора да се обезбеди од нишање со помош на доставениот синцир на рерната.

Следете ги чекорите долу во сликата за да го прицврстите производот со безбедносниот синцир.



**i** Синцирот за стабилност треба да биде што е можно пократок за да се избегне закосување на рерната нанапред и на страна.

Синцирот за стабилност на шпоретот не е наменет за отвори со кука за закачување.

### Вентилација во просторијата

Сите простории мора да имаат прозорец на отворање или соодветно проветрување, а во некои простории неопходна е и трајна вентилација. Воздухот за согорување се зема од просторијата, а издувните гасови се емитираат директно во неа. Неопходна е одлична вентилација на просторијата за безбедна работа на уредот.

### Простории со врати и/или прозорци коишто водат директно кон надвор

Вратите и/или прозорците коишто водат директно кон надвор мора да имаат отвор за вентилација со димензиите наведени во табелата долу базирано на вкупната плинска моќност на уредот (вкупната потрошувачка на плин на уредот е прикажана во табелата со технички спецификации во ова упатство за

корисникот). Ако вратите и/или прозорците немаат отвор за вентилација што кореспондира на вкупната потрошувачка на плин на уредот како што е наведено во табелата долу, тогаш дефинитивно мора да има дополнителен фиксиран отвор во просторијата за да се исполнат потребите за минимална вентилација за вкупната потрошувачка на плин на уредот. Фиксиранот отвор на вентилација може да вклучува отвори за постоечките тули, димензија за спроведување респиратор итн.

Вкупна потрошувачка на плин (kW)	Мин. отвор за вентилација ( $\text{cm}^2$ )
0-2	100
2-3	120
3-4	175
4-6	300
6-8	400
8-10	500
10-11,5	600
11,5-13	700
13-15,5	800
15,5-17	900
17-19	1000
19-24	1250

### Простории коишто немаат врати и/или прозорци коишто се отвораат и водат директно кон надвор

Ако просторијата каде што е поставен уредот нема врата и/или прозорец којшто води директно кон надвор, ќе се побараат други производи коишто овозможуваат фиксирани неприспособливи отвори за вентилација што не се затвораат, коишто ги исполнуваат минималните услови за отвор за вентилација за вкупната потрошувачка на плин на уредот како што е наведено во

табелата горе. Исто така, треба да се следат соодветните градежни регулативи.

Каде што просторијата или внатрешниот простор содржи повеќе од еден плински уред, ќе се обезбеди дополнителен простор за вентилација покрај условот даден во табелата горе. Големината на дополнителниот простор за вентилација ќе одговара на регулативите за други плински уреди. Исто така, треба да има минимално растојание од 10 mm на долниот раб од вратата што води кон внатре во просторијата каде што е монтиран уредот. Мора да се осигурите дека предметите како теписи, теписони и черги нема да влијаат врз просторот кога вратата е затворена.

Шпоретот може да се постави во кујна, кујна со трпезарија или во простории за дневен престој, но не и во просторија каде што има када или туш. Шпоретот не смее да се постави во просторија за дневен престој помала од  $20 \text{ m}^3$ . Не поставувајте го овој уред во подрумска просторија освен ако таа не е отворена кон приземјето од барем едната страна.

### Поставување и поврзување

Производот смее да се постави и поврзе само во согласност со статутарните правила за поставување.

**i** Не поставувајте го производот веднаш до ладилници или замрзнувачи. Топлината што се испушта од производот ќе ја зголеми потрошувачката на струја кај апаратите за ладење.

- Носете го производот со уште барем две лица.

- Производот мора да се постави директно на подот. Не смее да се поставува на основа или подножје.

**i** Не користете ја вратата или раката за носење или поместување на производот. Вратата, раката или шаките може да се оштетат.

### Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен штекер / довод на струја којшто е обезбеден со минијатурен автоматски осигурувач со соодветен капацитет како што е посочено во табелата „Технички спецификации“. Инсталацијата за заземувањето треба да ја направи квалификуван електричар ако го користите производот со или без трансформатор. Нашата компанија нема да биде одговорна за какви било оштетувања што ќе се случат заради употреба на производот без инсталација со заземување во согласност со локалните регулативи.

**!** Производот мора да се поврзе со систем за дистрибуција на струја само од страна на овластено квалификувано лице. Гарантниот производ на производот започнува по правилно вклучување. Производителот нема да се смета за одговорен за оштетување што се појавило заради постапки што ги извеле неовластени лица.

**!** Кабелот за напојување не смее да се приклештува, превиткува или притиснува или да се допира со врелите делови на апаратот.

Оштетениот кабел за напојување мора да се замени од страна на квалификуван електричар. Инаку, постои ризик од електричен удар, краток спој или пожар со непрофесионални поправки!

Податоците за довод на ел. енергија мора да соодветствуваат со податоците што се дадени на плочката со номинални вредности на апаратот. Плочката со номинални вредности се гледа кога ќе се отвори вратата или долниот капак или е сместена на задниот ѕид на апаратот во зависност од видот. Кабелот за напојување за производот мора да е усогласен со вредностите во табелата „Технички спецификации“.

**!** Пред започнување на каква било работа со електричната инсталација, исклучете го апаратот од довод на ел. енергија.

Постои ризик од струен удар!


## Поврзување на кабелот за напојување

**i** Додека се поврзуваат жиците, мора сè да биде во согласност со националните/локалните регулативи за електрика и мора да се употребуваат соодветните штекери/линии и приклучоци за рерна. Во случај кога моќноста на производот е ограничена на помала вредност од капацитетот на приклучокот и штекерот/линијата да пренесуваат струја, мора производот да се поврзе преку фиксна електрична инсталација директно без да се употребува приклучок и штекер/линија.

1. Ако не е можно да се исклучат сите полобви во кабелот, мора да се поврзе уред за исклучување со најмалку од 3 мм. зазор меѓу контактите (осигурувачи, безбедносни прекинувачи, контакти) и сите полови во овој уред за исклучување мора да во опсегот на (не повеќе) овој уред во согласност со регулативите на Европската унија. Непочитувањето на ова упатство може да предизвика проблеми во работата и да ја поништи гаранцијата за производот.

Се препорачува дополнителна заштита од преостаната струја во прекинувачот на колото.

**Ако се доставува кабел со производот:**



## 2. За монофазно поврзување,

поврзете како што е посочено подолу:

- Кафена жица - L (фаза)
- Сина жица = N (нулта)
- Зелено/жолта жица = (E) (заземување)

## Поврзување на плинот

**!** Производот мора да се поврзе со систем за дистрибуција на плин само од страна на овластено квалификувано лице.

Ризик од експлозија или труење заради непрофесионални поправки! Производителот нема да се смета за одговорен за оштетување што се појавило заради постапки што ги извеле неовластени лица.

**!** Пред започнување на каква било работа со инсталацијата на плинот, исклучете го апаратот од довод на плин. Постои ризик од експлозија!

- Условите и вредностите за прилагодување на плинот се


посочени на плочките (или на плочката за тип на јон).

**i** Производот работи на природен гас (NG).


- Инсталацијата за природен гас мора да биде соодветно подгответа за склопување, пред да го инсталирате производот.
- Гасното поврзување на вашиот производ мора да биде изведено од страна на овластен сервис.
- Мора да постои флексибилна цевка на излезот од инсталацијата за поврзување со природен гас до вашиот производ, а врвот од оваа цевка мора да биде запечатен со слеп чеп. Слепиот чеп ќе биде отстранет за време на поврзувањето, а вашиот производ ќе биде поврзан со помош на уред за рамно поврзување (ракав).
- Осигурете се дека вентилот за природен гас е лесно достапен.
- Ако подоцна треба да го користите вашиот производ со различен тип на гас, ќе мора да се консултирате со овластен сервис, за соодветната постапка за конверзија.

**Ако вашиот производ има само еден излез за гас;**

- Пред да го поврзете цревото за гас, осигурете се дека излезот за цревото за гас на задниот дел од производот, се наоѓа на истата страна од производот, како и вентилот за природен гас.




- Ако излезот на цревото за гас и вентилот за природен гас не се локирани на истата страна, погрижете се цревото да не минува низ жешкиот дел кога го поврзувате.



**Ако вашиот производ има два излеза за гас;**

- Едниот од двата излеза е запечатен со слеп чеп, а другиот со пластичен чеп. Локациите на слепиот чеп и на пластичниот чеп може да се разликуваат во зависност од производот.




1 Излез за црево за гас


2 Слеп приклучок

3 Пластичен чеп


- Пред приклучувањето на гас, осигурете се дека вентилот за природен гас и излезот на цревото за гас на производот што се приклучуваат на гас, се на истата страна.
- Ако вентилот за природен гас и излезот на цревото за гас се запечатени со пластичен чеп и се насочени на иста страна, тогаш направете го приклучокот на гас како што е прикажано на сликата подолу.



- Ако вентилот за природен гас и цревото за гас запечатено со слеп приклучок се насочени на иста страна, отстранете и тргнете го пластичниот чеп. Извадете го слепиот чеп и затворете го излезот за цревото за гас онаму каде што нема да се направи поврзување со гас, со нова (некористена) заптивка за запечатување.



- Направете го поврзувањето со гас како што е прикажано на сликата подолу, на излезот за цревото за гас, во близина на вентилот за природен гас.



#### Ризик од пожар:

Ако не го направите приклучувањето во согласност со долунаведените упатства, постои ризик од истекување на гас и пожар. **Нашата компанија не може да биде сметана за одговорна за штетите што произлегуваат од тоа.**

- Поврзувањето со гас мора да биде направено единствено од страна на овластен добавувач на услуги.
- Поврзувањето со гас на производот мора дефинитивно да се направи преку излезот на цревото за гас, во близина на вентилот за природен гас.
- Пластичниот чеп мора да биде отстранет, а излезот на цревото за гас што нема да се употребува, мора да се запечати со слеп чеп.
- Кога го запечатувате излезот за цревото за гас што нема да се користи со помош на слеп чеп, морате дефинитивно да употребите нова и некористена заптивка за запечатување.

- !** Флексибилното црево за гас мора да биде поврзано на таков начин, што нема да оставарува контакт со подвижните делови околу него и нема да биде заробено кога подвижните делови ќе се движат.  
(на пр. фиоки). Освен тоа, не смее да биде поставено во простори каде што може да биде притиснато.

- !** Цревото за плин не смее да се приклештува, превиткува или притиснува или да се допира со врелите делови на производот. Постои ризик од експлозија заради оштетено црево за плин.

### Проверка за истекување на точката за поврзување

- Проверете дали сите регулатори на производот се исклучени. Проверете дали е отворен доводот за гас. Подгответе сапунеста пена и ставете ја на точката на поврзување на цревото за проверка дали истекува гас.
- Сапунестиот дел ќе се пени ако протекува плин. Во тој случај, проверете го поврзувањето на гасот уште еднаш.
- Ако вашиот производ има два излеза за цревото за гас,** осигурете се дека некористениот излез за гас е запечатен со слеп чеп. Подгответе сапунеста пена и нанесете ја на точката на поврзување на слепиот чеп, за да проверите дали постои истекување на гас. Сапунестиот дел ќе се пени ако протекува плин. Во тој случај,

проверете го повторно поврзувањето кај слепиот чеп.

- Наместо сапун, можете да користите комерцијално достапни спрејови за проверка на истекување на гас.

**i** Не користете никогаш кибрит или запалка за да проверите дали протекува плин.

- Бутнете го производот кон сидот на кујната.
- Прилагодување на ногарките на рерната**

Вибрациите за време на работата може да предизвикаат движење на садовите. Оваа опасна состојба може да се избегне ако производот е рамномерно поставен и избалансиран.

За вашата лична безбедност, проверете дали производот е рамномерно поставен со прилагодување на четирите ногарки долу со вртење налево или надесно и порамнете со работната површина.

### Конечна проверка

- Приклучете го производот за струја.
- Проверете ги функциите на струјата.
- Отворете го доводот за плин.
- Проверете ги сите поврзувања за плин дали се зацврстени и стегнати.
- Запалете ги горилниците и проверете го изгледот на пламенот.

**i** Пламенот мора да биде син и да има правилна форма. Ако пламенот е жолтенлив, проверете дали капачето на горилникот е поставено безбедно или исчистете го горилникот.

## Конверзија на плин

**!** Пред започнување на каква било работа со инсталацијата на плинот, исклучете го апаратот од довод на плин. Постои ризик од експлозии!


За да го смените видот на плинот, сменете ги сите вбрзувачи и извршете прилагодување на пламенот за сите вентили при намален проток.

### Смена на вбрзувач за горилниците

- 1.Извадете ги капачето на горилникот и телото на горилникот.
- 2.Отшрафете ги вбрзувачите вртејќи во правецот на стрелките на часовникот.
- 3.Наместете ги новите вбрзувачи.
- 4.Проверете ги сите поврзувања дали се зацврстени.

**i** Новите вбрзувачи имаат обележена нова позиција на пакувањето или истата е прикажана на табелата *Табела за вбрзувачи, страница 16* од која може да се провери.

**i** ((Варира зависно од моделот на производот.))  
Вбрзувачот на некои горилници како плотни е покриен со метално парче. Оваа метална прекривка мора да биде отстранета за да може да се смени вбрзувачот.



- 1 Уред за неуспешно палење (во зависност од моделот)
- 2 Приклучок за искри
- 3 Вбрзувач
- 4 Горилник


**i** Освен ако нема ненормални услови, не обидувајте се да ги извадите вентилите на горилниците на плин. Мора да го повикате овластениот сервисер ако е неопходно да се сменат вентилите.

### Поставки за намален проток на плин за вентилите на плочата


- 1.Вклучете го горилникот за да може да се прилагоди и свртете го копчето во позиција за намален орган.
- 2.Извадете го регулаторот од доводот за плин.
- 3.Користете шрафцигер со соодветна големина за да го прилагодите шрафот за прилагодување на протокот на плинот.  
За LPG (Вбутан-пропан) вртете го шрафот во правецот на стрелките на часовникот. За природен плин, треба да го свртите шрафот еднаш **обратно од стрелките на часовникот.**  
» Нормалната висина на прав пламен во намалена позиција треба да биде 6-7 mm.
- 4.Ако пламенот е повисок од саканата позиција, свртете го

шрафот во правецот на стрелките на часовникот. Ако е помал, свртете обратно од правецот на стрелките на часовникот.

5. За последна контрола, ставете го горилникот и во голем пламен и во намалена позиција и проверете дали пламенот се пали или гаси. Позицijата на шрафот за прилагодување може да варира во зависност од типот на вентилот за плин што се користи во апаратот.



1 Шраф за прилагодување на степенот на проток




1 Шраф за прилагодување на степенот на проток

**i** Ако се смени видот плин на апаратот, тогаш мора да се смени и плочката со номинални вредности која го прикажува видот плин за апаратот.

## Проверка за истекување кај вбризгувачите

Пред да ја направите конверзијата на производот, осигурете се дека сите контролни копчиња се наместени во исклучена позиција. По правилната конверзија на вбризгувачите, треба да се провери дали има истекување на гас кај секој вбризгувач поединечно.

1. Осигурете се дека е вклучено снабдувањето со гас на производот, чувајќи ги сите контролни копчиња во исклучена позиција.
2. Секоја дупка на вбризгувачот се блокира со прст, со примена на сила доволна да го запре истекувањето на гасот кога се вклучува соодветното контролно копче и се држи во притисната положба за да се овозможи гасот да стигне до вбризгувачот.
3. Нанесете ја подготвената вода со сапуница кај приклучокот на вбризгувачот со мала четка, ако има истекување на гас кај приклучокот на вбризгувачот, водата со сапуница ќе започне да се запенува. Во таков случај, затегнете го вбризгувачот со доволно сила и повторете го уште еднаш процесот во чекор 3.
4. Ако сè уште се појавува пена, мора веднаш да го исклучите дотуровт на гас до производот и да повикате овластен сервисер или техничар со лиценца. Не користете го производот додека овластениот сервис не го провери/поправи производот.



## Фрлање на стариот производ

- Чувајте го оригиналното пакување и транспортирајте го производот во него. Следете ги упатствата на пакувањето. Ако немате оригинално пакување, спакувајте го производот во меуреста пластична опаковка или тврд картон и залепете го со селотејп цврсто.
  - За да спречите грилот и решетките во рерната да ја оштетат вратата, ставете парче картон од внатрешната страна на вратата од рерната во иста висина како и решетките. Залепете ја вратата на рерната за страничните сидови.
  - Обезбедете ги капаците и потпорите за тенџериња со селотејп.
  - Не користете ја вратата или раката за подигнување или поместување на производот.
- i** Не ставајте предмети на производот и поставете го во исправена позиција.
- i** Проверете го општиот изглед на производот за да видите дали има оштетувања што настанале при транспортот.

## 4 Подготовка

### Совети за штедење енергија

Следните совети ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки начин и да штедите енергија:

- Користете темни и глазирани садови за готвење бидејќи преносот на топлината е подобар.
- При готвење на јадењата, извршете ја операцијата за претходно загревање ако е препорачано во упатството за користење или во рецептот за готвење.
- Не отворајте ја вратата на рерната често за време на готвењето.
- Готовете повеќе од едно јадење во рерната секогаш кога е тоа можно. Може да готовите со ставање два сада за готвење на жичениот грил.
- Готовете повеќе од едно јадење последователно. Рерната е веќе врела.
- Може да штедите енергија со исключување на рерната неколку минути пред да истече времето за готвење. Не отворајте ја вратата на рерната.
- Одмрзнете ги замрзнатите јадења пред да ги готовите.
- Користете тенцериња / тави со капаци за готвење. Ако нема капак, потрошувачката на енергија се зголемува за 4 пати.
- Изберете го горилникот што е соодветен за долната страна на тенцерето што го користите. Секогаш избирајте ја точната големина на тенцерињата за јадењата. Поголемите тенцериња бараат повеќе енергија.
- Избирајте тенцериња со рамни дна кога готовите на електрична плотна.

Тенцериња со дебело дно обезбедуваат подобра искористеност на топлината. Може да постигнете енергетска заштеда до 1/3.

- Садовите и тенцерињата мора да се компатибилни со плотните. Дното на садовите или тенцерињата не смее да биде помало од плотната.
- Одржувајте ги плотните и дното на тенцерињата чисти. Нечистотијата ја зголемува потрошувачката на топлина меѓу плотната и дното на тенцерето.
- За долго готвење, исклучете ја плотната 5 или 10 минути пред истекување на времето за готвење. Може да постигнете енергетска заштеда до 20% со користење на преостанатата топлина.

### Првична употреба

#### Поставување на времето




При кое било прилагодување, соодветните симболи ќе трепкаат на еcranот.

Притиснете ги копчињата /- за да го поставите времето откако рерната ќе се вклучи за првпат.



Кај модели со контроли на допир, прво допрете , а потоа употребете /- за да го одредите времето од денот.

Потврдете ја поставката со допир на симболот и почекајте 4 секунди без да допирате на копчињата за да потврдите.



- 1 Копче за прилагодување
- 2 Симбол за заклучени копчиња
- 3 Симбол за часовник
- 4 Симбол за јачина на алармот  
(Може да не е вклучена со вашиот производ.)
- 5 Симбол за економичен режим
- 6 Копче за плус
- 7 Копче за минус
- 8 Симбол за печење пита
- 9 Симбол за аларм
- 10 Симбол за крајно време за  
готвење
- 11 Симбол за време на готвење
- 12 Копче за програми

**i** Ако не се постави времето на почеток, часовникот ќе почне со работа од **12:00** и ќе се прикаже симболот . Симболот ќе исчезне штом ќе се постави времето.

**i** Поставките за тековно време се откажуваат ако схема струја. Треба одново да ги прилагодите.

## Прво чистење на производот



Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење. Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.

- 1.Извадете го целиот материјал за пакување.
- 2.Избришете ги површините на производот со влажна крпа или сунѓер и исушете ги со крпа.

## Воведно загревање

Загревајте ја рерната околу 30 минути и потоа исклучете ја. Така, сите остатоци или наслаги од производството ќе сограт и ќе се тргнат.



**Врелите површини предизвикуваат изгореници!** Производот е врел кога се употребува. Никогаш не допирајте ги врелите горилници, внатрешните делови на рерната, грејачите, итн. Држете ги децата на страна. Секогаш користете ракавици за рерна што се отпорни за топлина кога ставате или вадите садови во / од врелата рерна.

## Електрична рерна

- 1.Извадете ги сите тави за печење и жичениот грил од рерната.
- 2.Затворете ја врата на рерната.
- 3.Изберете ја позицијата Статично.
- 4.Изберете ја најголемата моќност на грилот, видете *Како се работи со електричната рерна, страница 35.*
- 5.Вклучете ја рерната да работи околу 30 минути.

6.Исклучете ја перната, видете *Како се работи со електричната перна, страница 35*

### **Перна со грил**

- 1.Извадете ги сите тави за печење и жичениот грил од перната.
- 2.Затворете ја врата на перната.
- 3.Изберете ја најголемата моќност на грилот, видете *Како се работи со грилот, страница 42*.
- 4.Вклучете ја перната да работи околу 15 минути.
- 5.Исклучете го грилот, видете *Како се работи со грилот, страница 42*

### **Плотна**

- 1.Сите остатоци од производството или слоевите од конзервирање

мора да се прегорат пред прва употреба. Вклучете ја плотната на средна температура 8 минути без садови на неа. Не смее да се ставаат тави или тенџериња на врела плотна за време на оваа постапка.



Може да се појават чад и миризба во текот на неколку часа при првата работа. Ова е сосема нормално. Обезбедете добра вентилација на просторијата за да излезат чадот и миризбата. Избегнете директно вдишување на чадот и миризбата што се испушта.

## 5 Како Се Користи Плочата

### Општи информации за готвењето



Никогаш не полнете го садот за готвење со масло повеќе од една третина. Не оставајте ја плочата без надзор кога загревате масло. Прегреаното масло претставува ризик од оган. **Никогаш не обидувајте се да изгаснете можниот оган со вода!** Ако маслото се запали, покријте го со противпожарно ќебе или влажна крпа. Исклучете ја плочата ако е безбедно и повикајте противпожарна служба.

- Пред да пржите храна, секогаш исушете ја добро и внимателно ставете ја во врелото масло. Обезбедете комплетно растопување на замрзнатата храна пред пржењето.
- Не покривајте го садот што го користите за загревање масло.
- Поставете ги тавите и тенџерињата така што раките нема да ја прекриваат плочата за да се спречи нивно загревање. Не ставајте нерамни и садови што се клатат врз плочата.
- Не ставајте празни тави и тенџериња на вклучени зони за готвење. Може да се оштетат.
- Вклучување зона за готвење без сад или тава врз неа ќе предизвика оштетување на производот. Исклучете ги зоните за готвење откако ќе завршите со готвење.
- Не ставајте пластични и алуминиумски садови врз

површината бидејќи истата може да стане врела.

Таквите садови не смее да се користат ниту за чување храна.


- Користете само садови и тави со рамна површина.
- Ставете соодветна количина храна во тавите и тенџерињата. Така, нема да има потреба од непотребно чистење ако спречите изlevање на садовите.

Не ставајте капаци на тавите или тенџерињата на зоните за готвење. Ставете ги тавите во центарот на зоната за готвење. Ако сакате да поместите тава на друга зона за готвење, подигнете ја и ставете ја врз саканата зона за готвење наместо да ја влечете.

### Готвење на плин

- Големината на садот и пламенот мора да соодветствуваат. Прилагодете го пламенот да не се протега надвор од дното на садот и поставете го садот централно на држачот за тави.

### Употреба на плочата



- 1 Брз горилник 22-24 цм.
- 2 Помошен горилник 12-18 цм.
- 3 Плотна 14-16 цм.

4 Плотна 18-20 цм. е список со препорачани дијаметри на садови за готвење што треба да се користат со соодветни горилници.



Не користете тавчиња за готвење што се со поголеми димензиите од горенаведените. Ако употребите поголеми тавчиња, создавате ризик за труење со јаглерод моноксид, прегревање на соседните површини и контролните копчиња. Кога користите помали тавчиња, постои опасност да се изгорите од пламенот.

Симболот за голем пламен посочува на најголема моќност за готвење, а симболот за мал пламен посочува на најмала моќност за готвење. Не се доставува плин до горилникот во позиција на исклучено (горе).


#### Палење на горилниците на плин

- 1.Држете го копчето за горилникот притиснато.
- 2.Свртете го обратно од стрелките на часовникот кон симболот за голем пламен.  
» Плинот се пали со исфрлената искара.
- 3.Прилагодете до саканата моќност за готвење.

#### Исклучување на горилниците на плин

Свртете го регулаторот за одржување топлина кон позицијата за исклучено (нагоре).

#### Безбедносен систем за исклучување на плинот (кај модели со термичка компонента)



Безбедносниот механизам го прекинува и го исклучува плинот како предострожна мерка против пожар кога ќе се истури храна врз горилниците.

1. Безбедност за исклучување на плинот • Притиснете го регулаторот навнатре и свртете го обратно од стрелките на часовникот за да пушти искара.
- Отако плинот ќе се запали, држете го копчето притиснато уште 3-5 секунди за да го активирате безбедносниот систем.
- Ако плинот не се запали отако ќе го притиснете и пуштите копчето, повторете ја истата постапка држејќи го регулаторот притиснат 15 секунди.



Пуштете го копчето ако горилникот не се запали за 15 секунди.

Почекајте барем 1 минута пред да се обидете повторно.  
Постои ризик од акумулација на плин и експлозија!

#### Употреба на ринглите

Регулаторите може да ги вртите во двата правци за да ја контролирате температурата постепено.



Ако плочата е опремена со рингли коишто имаат и функција за поттикнување, соодветната рингла ќе биде означена со црвена точка.

#### Заштита од прегревање

Ринглите што имаат моќност над 1000 W се опремени со заштита од

прегревање. Заштитата од прегревање ја намалува моќноста на ринглата во следните случаи:

- Нема сад или тава на ринглата.
- Садот или тавата на ринглата се празни.
- Дното на садот или тавата не се рамни.

### **Вклучување на ринглите**

Користете ги регулаторите за ринглите за да работите со нив. Свртете го регулаторот за соодветната рингла на дадено ниво за да добиете сакано ниво за готовење.

Ниво на готовење	1	2 — 3	4 — 6
	греење	динстање, готовење	варење, печење, вриење

### **Исклучување на ринглите**

Свртете го регулаторот за ринглата во позиција за ИСКЛУЧЕНО (нагоре).

## 6 Како се ракува со перната

### Општи информации за печење, динстање и печење на грилот.

- !** Врелите површини предизвикуваат изгореници! Производот е врел кога се употребува. Никогаш не допирајте ги врелите горилници, внатрешните делови на перната, грејачите, итн. Држете ги децата на страна.  
Секогаш користете ракавици за перна што се отпорни за топлина кога ставате или вадите садови во / од врелата перна.

- !** Внимавајте кога ја отворате вратата на перната бидејќи излегува пареа. Пареата може да ви ги попари рацете, лицето и/или очите.

### Совети за печење

- Користете соодветни метални чинии што не се лепат или алуминиумски садови или силиконски калапи отпорни на топлина.
- Искористете ја најдобро внатрешноста на рамката.
- Ставете го калапот за печење на средината на решетката.
- Изберете ја правилната позиција на решетката пред да ги вклучите перната или грилот. Не менувајте ја положбата на решетката кога перната е врела.
- Држете ја вратата на перната затворена.

### Совети за печење месо

- Обработката на целото пиле, мисирката или големите парчиња месо со преливи како што се лимон или црн бiber го подобруваат резултатот од готвењето.
- Треба 15 до 30 минути повеќе да се испече место со коски споредено со печење на иста големина месо без коски.
- На секој центиметар од месото во слоеите му треба околу 4-5 минути време за готвење.
- Оставете го месото во перната околу 10 минути откако ќе заврши времето за готвење. Сокот подобро се дистрибуира низ целото месо и не истекува кога се сече месото.
- Рибата треба да се стави на средина или долната решетка во сад отпорен на топлина.

### Совети за печење на грил

- Кога месото, рибата и пилето се печат на грил, тие брзо потемнуваат, имаат вкусна крцкава кора и не се сушат. Рамни парчиња, раженчиња со месо и колбаси се особено погодни за грил, како и зеленчукот што содржи многу вода, како домати и пиперки.
- Распоредете ги парчињата што ќе се печат на грил на решетката за грил или во тава за печење со решеткаст грил така што опфатениот простор не ја надминува големината на грејачот.
  - Лизнете ги решетката или тавата за печење со грил на саканото ниво во перната. Ако печете со решетка, ставете ја тавата за печење на подолната решетка да ги собира маснотите. Тавата за


пчење мора да биде со големина колку што е целата површина на пчење. Можно е да не ја добиете со производот. Додајте вода во садот за пчење за полесно чистење.



Храната што не е соодветна за пчење на грил носи ризик од пожар. Користете само храна со грилот што е соодветна за интензивната топлина од грилот.  
Не ставајте ја храната предалеку назад во грилот. Тоа е најверлиот дел и масната храна може да се запали.

## Како се работи со електричната рерна

### Избор на температура и работен режим



- 1 Регулатор со функции
  - 2 Регулатор за термостатот
1. Поставете го регулаторот за функции на саканата работна температура.
  2. Поставете го регулаторот за функции на саканата температура. » Рерната се загрева до прилагодената температура и ја одржува. За време на загревањето, сијаличката за температура свети.


### Исклучување на електричната рерна

Свртете ги регулаторот за функции и регулаторот за температура во позиција за исклученост (горе). Важно е да го ставите решеткастиот грил правилно на лежиштата. Решеткастиот грил мора да се

вметне меѓу лежиштата како што е прикажано на сликата.

Не оставајте решеткастиот грил да се потпира на задниот сид во рерната. Лизнете го решеткастиот грил низ предниот дел на лежиштата и наместете го со помош на врата за да се постигне добра работа на грилот.

(Варира зависно од моделот на производот.)



### Работни режими

Редоследот на работните режими што е прикажан тука може да се разликува од организацијата на вашиот производ.

### Горен и долен грејач



Работат горниот и долниот грејач. Храната се загрева истовремено и од горе и од долу. На пример, соодветно е за торти, тесто или колачи и готвени јадења во калапи за готвење. Готовете само со една тава.

### Долен грејач



Работи само долниот грејач. Соодветно е за пица и за последователно потемнување на храната од долната страна. Оваа функција мора да се користи и за лесно чистење со пареа.

### Горен/долен грејач

#### потпомогнато со вентилатор



Вклучени се горниот и долнинот грејач плус вентилаторот (во задниот ѕид). Врелиот воздух рамномерно и бргу се распределува низ перната со помош на вентилаторот. Гответе само со една тава.

### Целосен грил



Работи големиот грил на горната страна во перната. Соодветно е за печење на грил на големи количини месо.

- Ставете големи или средни порции во точната позиција за полицата под грејачот за грилот за печење.
- Свртете ја храната по половина од времето за печење на грил.

### Грил+вентилатор



Ефектот на грилот не е толку моќен како со Целосен грил

- Ставете мали или средни порции во точната позиција за полицата под грејачот за грилот за печење.
- Свртете ја храната по половина од времето за печење на грил.


### Потникнувач



Оваа функција се користи за брзо загревање на раженот. Не е соодветна за готвење храна.

- Изберете ја саканата температура по избор на функцијата. Се вклучува сијаличката за температура и перната се загрева.
- Сијаличката се гаси кога ќе се заврши процесот на готвење. Сега, изберете ја саканата функција за готвење на храната.

### Употреба на часовникот на перната



1 Копче за прилагодување

2 Симбол за заклучени копчиња

- 3 Симбол за часовник
- 4 Симбол за јачина на алармот  
(Може да не е вклучена со вашиот производ.)
- 5 Симбол за економичен режим
- 6 Копче за плус
- 7 Копче за минус
- 8 Симбол за печење пита
- 9 Симбол за аларм
- 10 Симбол за крајно време за готвење
- 11 Симбол за време на готвење
- 12 Копче за програми

**i** Максималното време за поставување на крајот на процесот на готвење е 5 часа и 59 минути

Програмата се откажува ако схема струја. Мора одново да ја програмирате перната.

**i** При кое било поставување, соодветните симболи ќе трепкаат на еcranот. Мора да почекате малку за да се активираат поставките.

**i** Времето во денот не може да се постави ако нема направено поставка за готвење.

**i** Преостанатото време ќе се прикаже ако времето за готвење се постави кога ќе започне готвењето.

**Готвење со поставување на времето за готвење;**  
Може да ја поставите перната така што таа ќе се исклучи на крајот на одреденото време со поставување на време за готвење на тајмерот.  
1.Изберете функција за готвење.

2.Допрете додека не се појави симболот на еcranот за времето за готвење.  
3.Поставете го времето за готвење со копчињата / .  
» » Отако ќе го поставите времето за готвење, симболот и времето ќе се прикажуваат постојано.  
4.Ставете го садот во перната и поставете ја температурата преку регулаторот за температура. Готвењето ќе започне.  
» Кога ќе започне готвењето, на еcranот почнува да се одборојува времето и сите делови на симболот со одбрано време почнуваат да светат. Поставеното време на готвење е поделено на 4 еднакви дела, а кога ќе помине времето од секој дел, симболот од тој дел се гаси. Значи, лесно може да разберете уште колку време преостанало од вкупното време за готвење.

**Поставување крај на времето за готвење за подоцна;**

По поставување на времето за готвење на тајмерот, може да го поставите времето за крај на готвењето за подоцна.

- 1.Изберете функција за готвење.
- 2.Допрете додека не се појави симболот на еcranот за времето за готвење.
- 3.Поставете го времето за готвење со копчињата / .  
» » Отако ќе го поставите времето за готвење, симболот ќе се прикажува постојано.
- 4.Допрете додека не се појави симболот на еcranот за крајното време за готвење.
- 5.Притиснете ги копчињата / за да го поставите крајното време за готвење.

» Откако ќе го поставите времето за готвење, симболите и , и времето ќе се прикажуваат постојано. Откако ќе започне готвењето, симболот ќе исчезне.

6. Ставете го садот во рерната и поставете ја температурата преку регулаторот за температура. Готвењето ќе започне.

» **Таймерот на рерната го пресметува почетното време за готвење со одземање на времето за готвење од крајното време за готвење што го поставивте.**

Избраниот режим на работа се активира кога почетното време за готвење ќе се достигне и рерната ќе се загреје на поставената температура. Ја одржува оваа температура сè до крајот на времето за готвење.

» Кога ќе започне готвењето, на еcranот почнува да се одбрудува времето и сите делови на симболот со одбрано време почнуваат да светат. Поставеното време на готвење е поделено на 4 еднакви дела, а кога ќе помине времето од секој дел, симболот од тој дел се гаси. Значи, лесно може да разберете уште колку време преостанало од вкупното време за готвење.

7. Откако ќе заврши процесот на готвење, се прикажува „End“ (крај) на еcranот и се огласува таймерот со аудио предупредување.

8. Аудио предупредувањето ќе се огласува 2 минути. За да го запрете предупредувањето, само притиснете го кое било копче. Предупредувањето нема да се слуша и ќе се прикажува тековното време.

**i** Рерната одново ќе започне со работа ако го притиснете кое било копче за крај на аудио предупредувањето. Свртете ги копчињата за температура и функции на „0“ (исклучена) позиција за да ја исклучите рерната и да спречите таа повторно да почне со работа на крајот на предупредувањето.

### Активирање на заштитата за копчињата

Може да спречите рерната да се користи со активирање на функцијата за заштита на копчињата.

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот.

» Ќе се прикаже „OFF“ (исклучено) на еcranот.

2. Притиснете го копчето за да ја активирате заштитата за копчињата.

» Штом ќе се активира заштитата за копчињата, ќе се прикаже

„On“ (вклучено) на еcranот и ќе свети симболот за заштитени копчиња.

**i** Копчињата на рерната не се функционални кога е активна заштитата за копчињата.

Заштитата за копчињата нема да се откаже ако снема струја.

### За да ја деактивирате заштитата за копчињата

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот.

» Ќе се прикаже „On“ (вклучено) на еcranот.

2. Деактивирајте ја заштитата за копчињата со притисок на копчето .

» Се прикажува „OFF“ (исклучено) штом ќе се исклучи заштитата за копчињата.

### Поставување на алармот

Може да го користите тајмерот на рерната за какво било предупредување или потсетување освен за програмата за готвење. Алармот нема влијание врз функциите на рерната. Се користи само како предупредување. На пример, ова е корисно кога сакате да ја свртите храната во рерната во одреден момент. Тајмерот ќе се огласи со предупредување на крајот на поставеното време.

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот.

**i** Максималното време за алармот е 23 часа и 59 минути.

2. Поставете го времетраењето на алармот преку копчињата / .

**i** Функционалните копчиња за тонот на алармот, времето во денот, осветленоста на еcranот и копчињата за температура треба да бидат во позиција за исклученост - 0 (OFF).

» Симболот ќе свети и ќе се појави времето за алармот на еcranот штом ќе се постави времето за алармот.

3. По истекот на времето за алармот, симболот ќе започне да трепка и ќе се слушне предупредувањето.

### Исклучување на алармот

1. Аудио предупредувањето ќе се огласува 2 минути. За да го запрете предупредувањето, само притиснете го кое било копче.

» Предупредувањето нема да се слуша и ќе се прикажува тековното време.

### Откажување на алармот;

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот за да го откажете алармот.

2. Притиснете и држете го копчето додека не се прикаже „00:00“.

**i** Се прикажува времето за алармот. Ако времето за алармот и времето за готвење се постават истовремено, ќе се прикажува пократкото време.

### Менување на тонот за алармот

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот.

2. Прилагодете го саканиот тон за аларм со копчињата / .

3. Тонот што го поставивте набрзо ќе се активира.

» Избраниот тон за алармот ќе се прикаже како „b-01“, „b-02“ или „b-03“ на еcranот.

### Промена на времето во денот

За менување на времето во денот што сте го поставиле порано:

1. Допрете додека не се појави симболот на еcranот.

2. Поставете го времето во денот со копчињата / .

3. Времето што го поставивте набрзо ќе се активира.

### Економичен режим

Со поставување на времето за готвење во рерната на економичен режим, може да штедите ел. енергија додека готвите.

Во овој режим готвењето привршува со внатрешната температура од рерната, така што грејачите се гасат пред крајното време за готвење.

### Поставување на економичен режим

1. Допрете додека не се појави симболот (еко) на еcranот.

» Ќе се прикаже „OFF“ (исклучено) на еcranот.

2. Овозможете го економичниот режим допирајќи на копчето .  
 » Штом ќе се активира заштитата за копчињата, ќе се прикаже „On“ (вклучено) на еcranот, а симболот eco (еко) ќе продолжи да свети.

### **Оневозможување на економичниот режим**

1. Допрете додека не се појави симболот eco (еко) на еcranот.  
 » Ќе се прикаже „On“ (вклучено) на еcranот.

2. Овозможете го економичниот режим допирајќи на копчето .

» Се прикажува „OFF“ (исклучено) штом ќе се исклучи заштитата за копчињата.

### **Поставување на осветленоста на еcranот (Оваа функција е опционална. Може да не е вклучена со вашиот производ.)**

1. За осветленост на еcranот, допрете додека да се појават на еcranот d-01 или d-02, или d-03.

2. Поставете ја саканата осветленост со копчињата / .

» Времето што го поставивте набрзо ќе се активира.

### **Употреба на часовникот како аларм**

Алармот нема влијание врз функциите на рерната. Се користи само како предупредување. На пример, ова е корисно кога сакате да ја свртите храната во рерната во одреден момент. Алармот ќе се огласи со сигнал штом ќе помине поставеното време.

### **Табела со времиња за готвење**

Времињата на табелата се наменети само како водилки. Времињата може да варираат во однос на температурата на храната, густината, типот, како и вашите навики за готвење.

### **Печење тесто и месо**

1-вата полица во рерната е **долната** полица.

Јадење	Број на тави	Додатоци за користење	Режим на работа	Позиција на решетката	Температура во (°C)	Време на готвење (приближно во мин.)
Колачи во тава	Една тава	Стандардна тава*		3	180	25 ... 30
Колач во калап	Една тава	Модла за колач на решетка за грил**		2	180	40 ... 50
Мали колачи	Една тава	Стандардна тава*		3	160	25 ... 35
Пандишпан	Една тава	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см на решетка за грил**		3	160	25 ... 35
Колачи	Една тава	Тава за тесто*		3	180	25 ... 30
Тесто за крофни	Една тава	Стандардна тава*		2	200	30 ... 40
Богато тесто	Една тава	Стандардна тава*		2	200	25 ... 35
Мая	Една тава	Стандардна тава*		2	200	35 ... 45
Лазањи	Една тава	Стакlena/метална правоаголна тава на решетка за грил**		2 - 3	200	30 ... 40
Пица	Една тава	Стандардна тава*		2	200 ... 220	15 ... 20

Јадење	Број на тави	Додатоци за користење	Режим на работа	Позиција на решетката	Температура во (°C)	Време на готвење (приближно во мин.)
Говедски стек (цел) / печенка	Една тава	Стандардна тава*		3	25 мин. 250/max, потоа, 180 ... 190	100 ... 120
Јагнешки бут (динстан)	Една тава	Стандардна тава*		3	25 мин. 220 потоа, 180 ... 190	70 ... 90
Печено пилешко (1,8-2 кг.)	Една тава	Стандардна тава*		2	15 мин. 250/max, потоа, 180 ... 190	60 ... 80
Мисирка (5.5 кг.)	Една тава	Стандардна тава*		1	25 мин. 250/max, потоа, 180 ... 190	150 ... 210
Риба	Една тава	Стандардна тава*		3	200	20 ... 30

Се препорачува рерната да се загрева пред готвење на која било храна.

\* Додатоците може да не бидат испорачани со производот.

\*\* Додатоците не се испорачуваат со производот. Достапни се за продажба како посебни додатоци.

## Табела за готвење за тестирање јадења

Јадењата во оваа табела за готвење се подготвени според EN 60350-1 за

да им олесни на институциите за контрола да го тестираат производот

Јадење	Број на тави	Додатоци за користење	Режим на работа	Позиција на решетката	Температура во (°C)	Време на готвење (приближно во мин.)
Кратконосец	Една тава	Стандардна тава*		3	140	20 ... 30
Мали колачи	Една тава	Стандардна тава*		3	160	25 ... 35
Пандишпан	Една тава	Кружен калап за колач со дијаметар од 26 см на решетка за грил**		3	160	25 ... 35
Пита со јаболка	Една тава	Кружен црн метален сад со дијаметар од 20 см на решетка за грил**		2	180	50 ... 60

Се препорачува рерната да се загрева пред готвење на која било храна.

\* Додатоците може да не бидат испорачани со производот.

\*\* Додатоците не се испорачуваат со производот. Достапни се за продажба како посебни додатоци.

## Совети за печенење колачи

- Ако колачот е многу сув, зголемете ја температурата за околу 10°C и намалете го времето за готвење.
- Ако колачот е влажен, употребете помалку течност или намалете ја температурата за 10°C.

- Ако колачот е многу темен на површината, ставете го на долната полица, намалете ја температурата и зголемете го времето за готвење.
- Ако е добро зготвено внатре, но лепливо однадвор, употребете помалку течност, намалете ја

температурата и зголемете го времето за готвење.

### Совети за печенење тесто

- Ако тестото е многу суво, зголемете ја температурата за околу 10°C и намалете го времето за готвење. Навлажнете ги слоевите тесто со смеса од млеко, масло, јајце и јогурт.
- Ако на тестото му треба многу време да се испече, обратете внимание на дебелината на тестото што сте го подготвиле да не ја надминува длабочината на тавата.
- Ако горната површина на тестото се зацрни, но долниот дел не е зготвен, проверете дали количината сос што сте ја употребиле во тестото е премногу близу доолната страна на тестото. Обидете се да го разнесете сосот еднакво во средината и врз слоевите тесто за изедначено печенење.

**i** Печете го тестото во согласност со режимот и температурите што се дадени во табелата за готвење. Ако долниот дел не е доволно испечен, ставете го за една полица подолу следниот пат.

### Совети за готвење зеленчук

- Ако јадењето со зеленчук снема сок и се исуши, гответе го во тенџере со капак наместо во тава.

Затворените садови ќе го задржат сокот во јадењето.

- Ако јадењето со зеленчук не се зготви, сварете го зеленчукот претходно или подгответе го како конзервирана храна и ставете го во рерната.

### Како се работи со грилот

**!** Затворете ја вратата на рерната при употреба на грилот.  
Врелите површини предизвикуваат изгореници!

### Вклучување на грилот

1. Свртете го регулаторот за функции на саканиот симбол за грил.
2. Потоа, изберете ја саканата температура за грилот.
3. Ако е потребно, претходно загревајте 5 минути.  
» Се вклучува сијаличката за температура.

### Исклучување на грилот

1. Свртете го регулаторот со функции на позиција за исклученост (горе).

**!** Храната што не е соодветна за печенење на грил носи ризик од пожар. Користете само храна со грилот што е соодветна за интензивната топлина од грилот.  
Не ставајте ја храната предалеку назад во грилот. Тоа е најврелиот дел и масната храна може да се запали.

## Табела со времиња на готвење за грил

### Печење на грил со електричен грил

Храна	Додатоци за користење	Позиција на решетката	Препорачана температура (°C)**	Време на печење на грил (приближно)
Риба	Решетка за грил	4...5	250/max	20...25 мин. #
Пилешко на парчиња	Решетка за грил	4...5	250/max	25...35 мин.
Котлети од јагнешко	Решетка за грил	4...5	250/max	20...25 мин.
Печење говедско	Решетка за грил	4...5	250/max	25...30 мин. #
Телешки котлети	Решетка за грил	4...5	250/max	25...30 мин. #
Леб за тостови *	Решетка за грил	4	250/max	1...3 мин.

# во зависност од густината

\*Претходно загрејте околу 5 минути.

\*\*Ако температурата на скара на вашиот производ не може да се прилагоди, скарата ќе работи на препорачаната температура.

Јадењата во оваа табела за готвење да им опесни на институциите за се подготвени според EN 60350-1 за контрола да го тестираат производот

Храна	Додатоци за користење	Позиција на решетката	Температура во (°C)	Време на готвење (приближно во мин.)
Леб за тостови	Решетка за грил	4	250/max	1...3 мин.
Кофиња (говедско) - 12 парчиња	Решетка за грил	4	250/max	25...35 мин.

Свртете ја храната откако ќе изминат 2/3 од вкупното време за грил.

Се препорачува перната да се загрева 5 минути пред готвење на која било храна.

## 7 Одржување и грижа

### Општи информации

Векот на траење ќе се продолжи, а честите проблеми ќе се намалат ако производот се чисти редовно.

**!** Исклучете го производот од довод на ел. енергија пред одржување и чистење.

Постои ризик од струен удар!

**!** Оставете апаратот да се излади пред чистење.

Врелите површини предизвикуваат изгореници!

- Чистете го производот темелно по секоја употреба. На тој начин остатоците од готвење ќе се отстранат полесно и ќе се избегне нивно горење при следниот пат на вклучување на апаратот.
- Не се потребни специјални средства за чистење за производот. Користете топла вода со средство за миење, мека крпа или сунѓер за чистење на производот и избришете со сува крпа.
- Секогаш избришете ја прекумерната течност темелно по чистењето, а секое претекување мора веднаш да се избрише.
- Не користете средства за чистење што содржат киселина или хлорид за чистење на површините од не`рѓосувачки челик или од инокс, како и раките. Користете мека крпа со течен детергент (но не абразив) за да ги исчистите овие површини обрнувајќи внимание да бришете во еден правец.
- (Оваа функција е опционална. Може да не е вклучена со вашиот производ.)**

Не користете метални жици или абразивни материјали за чистење

за да исчистите стакlena површина. Стаклената површина може да се оштети.

**i** Површината може да се оштети со детергенти и средства за чистење.

Не користете агресивни средства за чистење, прашок за чистење / течности или остри предмети при чистењето.

**i** Не користете чистачи на пареа за да го исчистите апаратот бидејќи тие може да предизвикуваат електричен удар.

### Чистење на плочата

#### Чистење на горилникот


- Извадете ги носачите за тавите од плочата.
- Извадете ги сите составни делови на горилникот и исчистете ги со сунѓер, детергент и врела вода.
- Исчистете ги статичните делови на горилникот со мокра крпа.
- Исчистете ги приклучокот и термалниот елемент (кај моделите со искрење и термален елемент) со влажна крпа. Потоа, исушете со сува крпа. Проверете дали отворите за пламени и приклучокот се сосема суви.

Во спротивно, нема да се појави искра при палењето.

- Кога поставувате грил на плочата, внимавајте да ги поставите носачите за тави така што горилниците ќе бидат во средина.

#### Составување на деловите на горилникот

По чистење на горилникот, поставете ги деловите како што е прикажано




- 1 Капаче на горилникот
- 2 Глава на горилникот
- 3 Комора на горилникот
- 4 Прилучок за искри (кај моделите со искрење)

1. Поставете ја главата на горилникот за да бидете сигурни дека минува низ прилучокот за искри на горилникот (4). Завртете го горилникот десно и лево за да бидете сигурни дека е поставен во комората на горилникот.

2. Ставете го капачето на главата на горилникот.

### Електрични плочи

1. Исплочете ги ринглите и почекајте да се изладат.
2. Ако е неопходно, исчистете ги ринглите со средство за чистење (може да земете средства за чистење. омекнување во специјализирани продавници).
3. Загрејте само неколку минути по чистењето за да се исуши горната површина.
4. Редовно ставајте тенок слој машинско масло врз горната површина на ринглата за да ја заштитите.



## Чистење на контролниот панел


Исчистете ги контролниот панел и регулаторите со влажна крпа и избришете ги со сува.

**i** Не отстранувајте ги контролните копчиња/регулатори за да го исчистите контролниот панел. Контролниот панел може да се оштети!

## Чистење на рерната

**Чистење на страничните сидови**(Варира зависно од моделот на производот.)  
(Оваа функција е опционална. Може да не е вклучена со вашиот производ.)

1. Тргнете го предниот дел на страничната рамка со влечење во обратен правец од страничниот сид.
2. Извадете ја страничната рамка со влечење докрај кон вас.




### Каталитички сидови

(Оваа функција е опционална. Може да не е вклучена со вашиот производ.)

Внатрешните странични сидови (А) и/или задниот сид (Б) на вашиот производ може да се премачкани со каталитички енамел. Каталитичките сидови имаат светла мат боја и порозна површина. Не треба да се чистат каталитичките сидови на


перната. Благодарение на нивната перфорирана структура, каталичките површини ја собираат маснотијата и штом површината се наполни со маснотија, тие почнуваат да светат. Во овој случај, се препорачува замена на деловите.



### Лесно чистење со пареа

Овозможува лесно чистење бидејќи нечистотијата (под услов ако не сте чекале предолго) се омекнува со пареата што се создава во рерната, а водените капки се кондензираат на внатрешните површини.

- 1.Извадете ја целата опрема од рерната.
- 2.Истурете 500 ml вода во тавата за рерна и поставете ја на втората полица во рерната.



- 3.Поставете ја рерната во режим за лесно чистење со пареа и вклучете ја на 100° С 25 минути.
- 4.Отворете ја вратата и избришете ги внатрешните површини на рерната со влажен сунѓер или крпа.
- 5.Користете топла вода со средство за миење, мека крпа или сунѓер за да ја исчистите закоравената нечистотија и избришете со сува крпа.

**i** За време на режимот на лесно чистење пареа, водата од тавата за омекнување на лесно обликуваните остатоци/нечистотија во празнината на рерната ќе испари и кондензира во празнината на рерната и внатрешното стакло на вратата на рерната, со што вода може да капе кога е отворена вратата на рерната. Избришете ја кондензацијата додека е отворена вратата.


### Чистење на вратата на рерната

За да ја исчистите вратата на рерната, користете топла вода со средство за миење, мека крпа или сунѓер за да го исчистите производот и избришете го со сува крпа.


**i** Не користете груби абразивни средства или остри метални жици за чистење на вратат на рерната. Може да ја изгребаат површината и да го уништат стаклото.

### Вадење на вратата на рерната


- 1.Отворете ја предната врата (1).
- 2.Отворете ги спојниците на кукиштето за шарките (2) десно и лево напред странично со притиснување надолу како што е прикажано на сликата.



- 1 Врата
- 2 Заклучување на панта(затворена позиција)
- 3 Рерна
- 4 Заклучување на панта(отворена позиција)



3. Поместе ја предната врата половично.



4. Извадете ја предната врата со влечење нагоре за да ја ослободите од шарките лево и десно.


**i** Чекорите што ќе ги направите за време на постапката на вадење, треба да се повторат по обратен редослед за да поставите вратата на место. Не заборавајте да ги затворите спојниците на кукиштето на шарките при повторно поставување на вратата.

## Вадење на внатрешното стакло на вратата


(Оваа функција е опционална.  
Може да не е вклучена со вашиот производ.)

Внатрешното стаклено окно на вратата на рерната може да се извади за чистење.


1. Отворете ја вратата на рерната.



2. Повлечете кон себе и извадете го пластичниот дел што е поставен на горниот дел на вратата (1).



3. Како што е прикажано на слика, подигнете го највнатрешното стакло (1) делумно во правец на А и повлечете го кон надвор во правец В.



- 1 Највнатрешно стаклено окно
- 2\* Внатрешно стаклено окно (Може да не е вклучена со вашиот производ.)
- 4.Ако вашиот производ е опремен со внатрешно стаклено окно (2) ; Повторете ја истата постапка за да го извадите внатрешното внатрешно стакло (2).
- 5.Првиот чекор да ја составите вратата е да го поставите внатрешното стаклено окно на свое место (2). Ставете го закосениот агол на стакленото окно за да навлезе во закосениот агол на пластичниот отвор. (Ако вашиот производ е опремен со внатрешно стаклено окно). Внатрешното стаклено окно (2) мора да се постави во пластичниот отвор близу до највнатрешното стаклено окно (1).
- 6.Кога го поставувате највнатрешното стаклено окно (1), проверете дали печатената страна на окното е насочена кон внатрешното стаклено окно. Важно е да ги поставите долните агли на највнатрешното стаклено окно (1) во долниот пластичен отвор.
- 7.Притискајте го пластичниот дел кон рамката додека не слушнете звук на кликнување.

## Замена на светилката во рерната



Пред да ја замените светилката во рерната, проверете дали производот е исклучен од струја и изладен за да избегнете ризик од електричен удар.

Врелите површини предизвикуваат изгореници!



Во оваа пека, се користи блескаво светилка со моќност помала од 40 W, висина помала од 60 mm, дијаметар помал од 30 mm или халогена светилка со приклучок тип G9, моќност помала од 60 W. Светилките се погодни за работа на температури над 300 ° C. Светилки во рерната може да се добијат од овластени сервисни агенти или техничар со лиценца.



Позицијата на светилката може да варира од онаа на сликата.




Сијалицата што се користи во овој уред не е соодветна за осветлување простории во домаќинството. Наменетата употреба на оваасијалица е да му помога на корисникот да ја гледа храната.



Сијалиците што се користат во овој производ треба да ги издржуваат екстремните физички услови, како што се температурите над 50 ° C.


### Ако рерната има тркалезна светилка:

- 1.Исклучете го производот од струја.
- 2.Свртете го стаклениот капак обратно од движењето на сказалките на часовникот за да го извадите.



3. Ако сијаличката во перната е од тип (A) како на долната слика, отстранете ја со вртење како што е прикажано и заменете ја. Ако е од тип (B), повлечете ја и отстранете

ја како што е прикажано на сликата и заменете ја.



4. Ставете го стакленниот капак одново.

## **8 Решавање проблеми**

### **Перната испушта пареа додека работи.**

- Нормално е пареа да излегува за време на работата. >>> Ова не е грешка.

### **Производот еmitува звук при загревање и падење.**

- Кога ќе се загрејат металните делови, тие може да се прошират и да предизвикаат бука. >>> Ова не е грешка.

### **Производот не работи.**

- Осигурувачот за ел. напојување е расипан или паднал. >>> Проверете ги осигурувачите во кутијата. Ако е неопходно, заменете ги или активирајте ги одново.
- Производот не е приклучен во (заземјен) штекер. >>> Проверете го поврзувањето на приклучокот.

### **Сијаличката во перната не работи.**

- Сијаличката во перната е прегорена. >>> Сменете ја сијаличката.
- Нема струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги осигурувачите во кутијата. Ако е неопходно, заменете ги или активирајте ги осигурувачите.

### **Перната не се загрева.**

- Не се поставени функцијата и/или температурата. >>> Поставете ги функцијата и температурата со регулаторот/копчето за функција/температура.
- Тајмерот не е наместен кај моделите што се опремени со тајмер. >>> Прилагодете го времето.  
(Каже производите со микропечка, тајмерот ја контролира само микропечката.)
- Нема струја. >>> Проверете дали има струја. Проверете ги осигурувачите во кутијата. Ако е неопходно, заменете ги или активирајте ги осигурувачите.

### **Нема искра за палење.**

- Нема струја. >>> Проверете ги осигурувачите во кутијата.
- Времето не е поставено. >>> Поставете го времето.

### **Нема плин.**

- Главниот вентил за плин е затворен. >>> Отворете го вентилот за плин.
- Цевката за плин е превиткана. >>> Поставете ја цевката за плин правилно.

### **Горилниците не работат правилно или воопшто не работат.**

- Горилниците се нечисти. >>> Исчистете ги деловите на горилникот.
- Горилниците се мокри. >>> Исушете ги деловите на горилникот.
- Капачето на горилникот не е поставен безбедно. >>> Поставете го капачето на горилникот правилно.
- Вентилот за плин е затворен. >>> Отворете го вентилот за плин.
- Боцата за плин е празна (кога користите ЛПГ). >>> Заменете ја боцата за плин.

**(Кај моделите со тајмер) Приказот на часовникот трепка или е вклучен симболот за часовник.**

- Има прекин на струја. >>> Прилагодете го времето/прекинувачот на производот и вклучете го одново.

**i** Консултирајте се со овластен агент за сервисирање или со застапникот од каде што сте го купиле производот ако не можете сами да го решите проблемот иако сте ги примениле упатствата во ова поглавје. Никогаш не обидувајте се сами да го поправате расипаниот уред.

